



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 7 јули 1976  
Скопје  
Број 22      Год. XXXII

Преплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-601-128

240.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за експропријација, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1976 година.

Број 06-1891  
25 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

Претседател на Претседателството на СРМ,  
**Видоје Смилевски, с. р.**

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

##### Член 1

Став 3 на член 36 од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73) се менува и гласи:

„Кога се експроприра станбена зграда или стан како одделен дел од зграда во кој живее поранешниот сопственик, а тој изјавил дека сака станбеното прашање да си го реши со изградба на семејна станбена зграда, или со купување стан, ќе му се даде надоместок во висина на разликата меѓу стварните трошоци за уредување на градежното земјиште од став 2 на овој член и трошоците за уредување на градежното земјиште на кое ќе ја гради зградата, односно вредноста на уредувањето на градежното земјиште што влегува во цената на станот што сака да го купи.

Доколку граѓанинот сака да гради станбена зграда, или да купи стан како одделен дел од зграда со поголема површина од онаа што од него се експроприра, разликата на надоместокот од став 3 од овој член се смета врз основа на површината што од него се експроприра“.

Став 4 станува став 5.

##### Член 2

Во став 1 на член 41 зборовите „работна дејност“ се заменуваат со зборовите „дејност со самостоен личен труд“.

Став 2 на член 41 се брише.

##### Член 3

Во член 50 став 1 во вториот ред зборовите: „за управување“ се заменуваат со зборовите „на управата“.

##### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

241.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕСТОК НА НЕГАТИВНИТЕ КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОПШТОЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОЕКТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за надоместок на негативните курсни разлики по заемот на Меѓународната банка за обнова и развој за извршување на Општојугословенскиот земјоделски проект, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 јуни 1976 година

Број 06-1874  
25 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

Претседател на Претседателството на СРМ,  
**Видоје Смилевски, с. р.**

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕСТОК НА НЕГАТИВНИТЕ КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОПШТОЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОЕКТ

##### Член 1

Во Законот за надоместок на негативните курсни разлики по заемот на Меѓународната банка за обнова и развој за извршување на Општојугословенскиот земјоделски проект („Службен весник на СРМ“, бр. 41/75), во член 1 зборовите: „на организациите на здружениот труд од областа на земјоделството и“ се бришат.

##### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

242.

Врз основа на член 318 став 2, а во врска со член 334 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 јуни 1976 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 25 јуни 1976 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1975 ГОДИНА**

#### I

Средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1975 година изнесуваат:

1. Пренесени средства од 1974 година	7.700.076.660
2. Остварени приходи во 1975 година	290.006.279
<b>ВКУПНО:</b>	<b>7.990.082.939</b>

3. Непосредни расходи	800.334.554
4. Расположливи средства на 31 XII. 1975 година	7.189.748.385

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1876  
25 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

243.

Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори одржана на 25 јуни 1976 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА ВО ОКРУЖНИОТ СУД — СКОПЈЕ**

#### I

На Најчо Синадинов му престанува функцијата судија во Округниот суд во Скопје, поради истекот на времето за кое е избран.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1890  
25 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

244.

Врз основа на член 338 алинеја 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 197 став 4 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 37/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 јуни 1976 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

#### I

Се разрешува од должност член на Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија д-р Бранко Зеленков.

Се избира за член на Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Мурсели Касам, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1889  
25 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

245.

Врз основа на член 338 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“, бр. 10/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори одржана на 25 јуни 1976 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА И ЗАМЕНИЦИ НА ОКРУЖНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ**

#### I

За заменици на јавниот обвинител на Македонија се именуваат:

Заре Лазаревски,  
Александар Арсов,  
Мицко Русковски,  
Блаже Милошевски и  
Александар Стојановски,

досегашни заменици на јавниот обвинител на Македонија.

#### II

За заменици на окружниот јавен обвинител во Битола се именуваат:

Томе Талев и  
Илија Петровски,

досегашни заменици на окружниот јавен обвинител во Битола.

За заменици на окружниот јавен обвинител во Скопје се именуваат:

Душан Трлев и  
Стојан Стојковски,

досегашни заменици на окружниот јавен обвинител во Скопје.

За заменици на окружниот јавен обвинител во Штип се именуваат:

Горѓи Наумов,  
Никола Димитров и  
Бошко Асамбелевски,  
досегашни заменици на окружниот јавен обвинител во Штип.

### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1888  
25 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

### 246.

Врз основа на член 338 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 33 став 2 и член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори одржана на 25 јуни 1976 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ- НИК НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО СКОПЈЕ

### I

На Трајко Димитровски му престанува функцијата заменик на окружниот јавен обвинител во Скопје, поради истекот на времето за кое бил именуван.

### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-1864  
25 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

### 247.

Врз основа на член 318 став 1 точка 25 и член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1976 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ — СКОПЈЕ

### I

Се утврдува престанок на функцијата член на Универзитетскиот совет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје поради истекот на мандатот на:

- Томе Дракулевски,
- инж. Љупчо Куруновски,
- д-р Димитар Котевски,
- Веселинка Малинска,
- д-р Ружа Пановска и
- Михајло Миљовски.

### II

За членови на Универзитетскиот совет се именуваат:

1. м-р Јаков Јазаровски, член на Секретаријатот на Претседателството на Републичката конференција на ССРМ,

2. Мустафа Амитов, член на ЦК СКЈ, генерален директор на ГП „Пелагонија“ — Скопје,

3. инж. Богдан Даев, дип. тех. директор на сектор во Фабриката за порцелан „Борис Кидрич“ — Титов Велес,

4. Веселинка Малинска, член на Претседателството на ЦК СКМ — повторно се именува,

5. д-р Ружа Пановска, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ — повторно се именува,

6. Михајло Миљовски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на Општината на град Скопје — повторно се именува.

### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1883  
25 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Гога Николовски, с. р.

### 248.

Врз основа на член 318 став 1 точка 25 и член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1976 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЕЛЕКТРОМАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

### I

Се утврдува престанок на функцијата член на Советот на Електромашинскиот факултет во Скопје на Душан Апостолски, поради избор на друга функција.

За член на Советот на Електромашинскиот факултет во Скопје се именува Гаврило Гаврилски, дипл. машински инж. во „Факон“ — Скопје.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1885  
25 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Гога Николовски, с. р.

249.

Врз основа на член 318 став 1 точка 25, член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 50 став 3 од Законот за здравство („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1976 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО БАРДОВЦИ

## I

Им престанува функцијата член на Советот на Болницата за нервни и душевни болести во Бардовци поради истекот на мандатот, на:

- Спасе Јуруковски,
- Ники Попова,
- Бошко Ристески,
- Славе Трајковски,
- Ацо Ивановски,
- д-р Вукашин Милиќ и
- Бранко Татабитовски.

## II

За членови на Советот на Болницата за нервни и душевни болести во Бардовци се именуваат:

- Перо Јанкулоски, дипл. екон. во Републичката заедница за здравство и здравствено осигурување,
- д-р Вукашин Милиќ, потполковник, специјалист по невропсихијатрија во Воената болница — Скопје, повторно се именува,
- Ѓоре Петровски, пом. директор на Медицинскиот центар во Титов Велес,
- д-р Петар Настев, невропсихијатар во Заводот за ментално здравје на деца и младинци во Скопје,
- Бранко Татабитовски, секретар во Републичката конференција на синдикатот на работниците од општествените дејности — повторно се именува,
- Ратко Спасовски, началник во РСВР и
- Драган Крстевски, психолог во Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје.

## III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1886  
25 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Гога Николовски, с. р.

250.

Врз основа на член 318 став 1 точка 25, член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 25 став 2 од Законот за радиодифузијата („Службен весник на СРМ“ број 20/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1976 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА — СКОПЈЕ

## I

За членови на Советот на Радио-телевизија Скопје се именуваат:

- Стојан Димовски, член на Извршниот комитет на Претседателството на ЦК СКМ,
- Димитар Герасимовски, член на ЦК СКМ,
- Милица Источка — Кнежевик, член на Секретаријатот на Претседателството на Републичката конференција на ССРМ,
- Здравка Андоновска, советник во Заводот за унапредување на основното образование во Скопје,
- Славе Паталовски, секретар на Градската конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Скопје,
- Магдалена Николовска, претседател на Општинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина во Тетово,
- Славе Поповски, секретар на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија,
- Илија Јосифовски, член на Претседателството на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија,
- Радуле Костовски, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ и републички секретар за информации,
- Роман Лчевски, потсекретар во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
- д-р Асен Групче, претседател на Уставниот суд на Македонија,
- Коста Георгиевски, полковник, помошник командант за морално-политичко воспитување на Републичкиот штаб за територијална одбрана,
- Ванчо Близнаковски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија и претседател на Синдикатот на работниците од индустријата и рударството,
- Владо Василевски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на град Скопје и претседател на Градскиот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности,

— Перо Гулевски, дипл. правник, советник за организационо-правни работи во Републиката заедница за вработување,

— Мирко Апостоловски, секретар на Општата заедница на образованието,

— д-р Ристо Поп Лазаров, делегат во Собранието на Заедницата на научните дејности,

— Трајче Попов, делегат во Собранието на Републиката заедница на културата,

— Илија Каровски, новинар, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на Општината Кавадарци,

— Евзи Мемети, заменик републички секретар за внатрешни работи,

— Вејсел Рамизи, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на Општината Куманово,

— Идриз Емин, член на Советот на Републиката,

— Невена Милева, професор во гимназијата „Славчо Стојменски“ — Штип и

— Душко Данов, општествено-политички работник од Скопје.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1884  
25 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
и.лж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Гога Николовски, с. р.

## 251.

Врз основа на член 24 алинеја 3 од Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“, број 42/75), Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 25 јуни 1976 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

### I

За членови на Одборот за општествено-политички систем се избираат:

Никола Бошале и

Цветан Аврамовски.

За членови на Одборот за општествено-економски односи се избираат:

Боге Сотировски,

Јово Камберски,

д-р Бранко Зеленков и

Бранко Решковски.

За членови на Одборот за народна одбрана се избираат:

Јусуф Сулејман и

Душко Шурбановски.

За членови на Одборот за внатрешна политика се избираат:

Маре Георгиева и

Ванчо Георгиевски,

делегати на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1887  
25 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Гога Николовски, с. р.

## 252.

Врз основа на член 23 алинеја 3 од Деловникот на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, број 42/75), Соборот на општините на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 25 јуни 1976 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

### I

За членови на Одборот за развој и финансии се избираат:

Воислава Кадифкова и

Томе Наумовски.

За член на Одборот за урбанизам и станбено-комунални прашања се избира Цветко Ивчев, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ.

### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1877  
25 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на општините,  
Блашко Јаневски, с. р.

## 253.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72) и точката 1 од Одлуката за начинот на формирање на цените за прехранбени производи и за вештачки ѓубриња во прометот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

## О Д Л У К А

**ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ЈУЖНО ОВОШЈЕ, СВЕЖО ОВОШЈЕ И СВЕЖ ЗЕЛЕНЧУК ВО ПРОМЕТОТ**

1. Цените на јужно овошје во прометот на големо и на мало и при увоз на свеж зеленчук и овошје при увоз се формираат калкулативно.

Цените на свеж зеленчук и овошје од домашно производство и од увоз во прометот на големо се формираат според условите на пазарот.

Како јужно овошје, во смисла на оваа одлука, се смета: агруми (портокали, лимони, грејпс-фрути и мандарини) и банани.

2. Организациите на здружениот труд што вршат увоз на јужно овошје и свеж зеленчук и овошје, за покривање на своите трошоци во прометот при увозот можат да засметуваат маржа најмногу до 8% од набавната цена франко југословенска граница, вклучувајќи ја царината и другите давачки при увозот.

Маржата од претходниот став ги покрива сите трошоци што ги има организацијата на здружениот труд во прометот при увозот, освен зависните транспортни трошоци што ќе настанат по преминувањето на југословенската граница.

3. Организациите на здружениот труд што вршат промет на големо и на мало на јужно овошје, за покривање на своите трошоци во прометот, можат да засметуваат вкупна маржа најмногу до 2,00 дин./кг., од која во прометот на големо најмногу вкупно до 0,60 дин./кг.

Маржата од ставот еден на оваа точка се однесува за сите учесници во прометот на големо и на мало и се додава на набавната цена на производот.

Организациите на здружениот труд од ставот 1 на оваа точка се должни во своите фактури за продажбата на тие производи, посебно да го искажат износот на маржата што го засметале.

Како набавна цена на производот во смисла на оваа точка се подразбира нето фактурната цена зголемена за зависните трошоци.

Како фактурна цена се подразбира износот засметан во фактурата на добавувачот (нето фактурна цена).

Како зависни трошоци се подразбираат трошоците за натовар и растовар, трошоците на транспортот од складот на добавувачот до складот на купувачот, трошоците од складот на купувачот до неговите продавници, ако се тие оддалечени повеќе од 10 км. од складот на купувачот и трошоците на осигурувањето на стоката во транспортот, транспортното кало, расипувањето на стоките и посебните трошоци на пакувањето и на транспортот на стоките (зимско пакување, враќање на амбалажата и слично).

Како зависни трошоци, за производите од увоз можат да се засметуваат само зависните трошоци што ќе настанат по испораката франко — југословенска граница.

4. Организациите на здружениот труд што увезуваат, односно што вршат промет на јужно овошје, на име на зависни трошоци можат да ги засметуваат и трошоците за чување и одржување на тие производи за времето од 1 март до 31 април.

Организациите на здружениот труд што вршат промет на големо, односно промет на мало на банани, на име зависни трошоци можат да ги засметуваат и реалните трошоци на дозревањето, но вкупно најмногу до 0,30/кг., од кој износ ги покриваат трошоците на дозревањето сите организации на здружениот труд што ќе извршат промет на големо односно промет на мало на банани.

5. Не се смета за зголемување на маржата износот на позитивната разлика во цените што ја пресметуваат организациите на здружениот труд, како разлика помеѓу постојната продажна цена на производите на залихите и продажната цена на производите од ист вид и квалитет, што се набавени подоцна ако таа разлика во цената се пресметува и се внесува на посебна сметка на разграничување (сметка од групата 29), која може да се користи за покривање на негативните разлики во цените за други видови производи на залихи.

6. Цените на останатите видови јужно овошје во прометот на големо се формираат според условите на пазарот.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување орган за одобрување на трошоците за дозре-

вање на бананите и за разграничување маржата на јужното овошје во трговијата („Службен весник на СРМ“ бр. 28/71).

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1597/1  
15 јуни 1976 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Васил Тударов, с. р.

## 254.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72) и точката 1 од Одлуката за начинот на формирањето на цените на прехранбени производи и за вештачки губриња во прометот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

## О Д Л У К А

### ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО

1. Организациите на здружениот труд што вршат промет на големо, цените за прехранбените производи од домашно производство и од увоз, определени со оваа одлука, ги формираат калкулативно и за покривање на своите трошоци во прометот на тие производи можат да засметуваат вкупна маржа и тоа:

а) Вкупна маржа во апсолутен износ за следните производи, најмногу:

- за путер до 1,00 дин./кг.;
- за свинска маст, свежа сланина и сало до 0,50 дин./кг.;
- за масло за јадење (од сончоглед и од соја) до 0,60 дин./кг.;
- за маргарин и билна маст до 0,50 дин./кг.;
- за шеќер во кристал и во коцки до 0,40 дин./кг. и
- за брашно пченично до 0,30 дин./кг.

б) Вкупна маржа во релативен износ за следните производи, најмногу:

- за кафе, ориз и сол до 5%;
- за преработки од овошје и зеленчук, вклучувајќи го и сулото овошје и зеленчук, до 6%;
- за месни конзерви до 4%;
- за други преработки од месо и сувомеснати производи до 6%;
- за преработки од млеко и јајца до 5%;
- за сите видови брашно и преработки од брашно, освен пченично брашно и леб, до 8%;
- за кондиторски производи и зачини до 6%;
- за алкохолни и безалкохолни пијалаци до 6%;
- за останати индустриско-прехранбени производи до 6%, до колку со посебен републички пропис не е поинаку определено.

2. Цените на маслиновото масло за јадење, маслото од тиквени семки и шеќерот пакуван во опаковки до 30 гр. во прометот на големо се формираат според условите на пазарот.

3. Маржата од точката 1 под а) и б) е вкупен износ за сите учесници во прометот на големо и се додава, односно засметува на набавната цена.

Организациите на здружениот труд од ставот 1 на оваа точка се должни во своите фактури за продажбата на тие производи посебно да го искажат износот на маржата што го додаде, односно засметале.

4. Како набавна цена, во смисла на оваа одлука, се подразбира нето фактурната цена зголемена за зависните трошоци.

Како зависни трошоци се подразбираат трошоците за натовар и растовар, трошоците за транспортот од складот на добавувачот до складот на купувачот, трошоците на транспортот од складот на купувачот до неговите продавници, ако се тие оддалечени повеќе од 10 км. од складот на купувачот и трошоците на осигурувањето на стоката во транспортот, транспортното кало, расипувањето на стоките и посебните трошоци на пакувањето и на транспортот на стоките (зимско пакување, враќање на амбалажата и слично).

Како зависни трошоци, за производите од увоз можат да се засметуваат само зависните трошоци што ќе настанат по испораката франко — југословенска граница.

5. Не се смета за зголемување на маржата износот на позитивната разлика во цените што ја пресметуваат организациите на здружениот труд, како разлика помеѓу постојната продажна цена на производите на залихите и продажната цена на производите од ист вид и квалитет, што се набавени подоцна, ако таа разлика во цената се пресметува и се внесува на посебна сметка на разграничување (сметка од групата 29), која може да се користи за покривање на негативните разлики во цените за други видови производи на залихи.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1597/2  
15 јуни 1976 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Васил Туцаров, с. р.

255.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), во врска со точката 2 од Одлуката за формирање на цените за шеќер, масло за јадење, свинска маст, сланини и сало според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 61/74) и точката 1 од Одлуката за начинот на формирањето на цените за прехранбени производи и за вештачки ѓубриња во прометот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

## О Д Л У К А

### ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО ПРОМЕТОТ НА МАЛО

1. Начинот на формирањето на цените за свежо овошје, јужно овошје, освен за агруми и банани, свеж зеленчук, добиток, масло за јадење, шеќер и за други прехранбени производи во прометот на мало, што е утврден со прописите на органите на Федерацијата ќе го пропишуваат надлежните органи на општините.

2. До донесувањето на прописите на општините за начинот на формирање на цените за производите од точката 1 на оваа одлука, формирањето на цените за тие производи во прометот на мало ќе се врши според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката за начинот на формирањето на цените на маслото за јадење во прометот на мало и Одлуката за начинот на формирањето на цените на шеќерот во прометот на мало („Службен весник на СРМ“ бр. 45/74).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1597/3  
15 јуни 1976 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Васил Туцаров, с. р.

256.

Врз основа на член 22 од Законот за извршување на кривичните санкции („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

## РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ САНКЦИИ ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО

I. Се утврдува престанување на функцијата претседател и членови на Советот за извршување на кривичните санкции при Републичкиот секретаријат за правосудство, поради истек на мандат на: Љупчо Симеонов, претседател, м-р Ванчо Проевски, Тодор Деспотов, Александар Арсов, Стојан Михајловски, Ратко Димовски, Милан Панчевски, Ацо Бошњаковски, д-р Горѓе Марјановиќ.

II. За членови на Советот за извршување на кривичните санкции при Републичкиот секретаријат за правосудство се именуваат:

а) за претседател  
м-р Никола Матоски, предавач на Правниот факултет во Скопје;

б) за членови  
со мандат од четири години:

1. Ратко Димовски, виши инспектор во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи во Скопје;

2. Трајан Младеновски, судија во Окружниот суд во Скопје;

3. м-р Наум Шурбановски, истражувач во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Со мандат од две години:

1. Јован Дуковски, претседател на Координациониот одбор за солидарност и помош на народите — жртви на агресијата и колонијална доминација при Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија;

2. Павле Златковиќ, дипл. правник — стручен соработник во Републичкиот завод за социјални прашања;

3. Љупчо Петковски, секретар на Градската конференција на Сојузот на социјалистичката младина во Скопје;

4. Димитар Солев, судија на Врховниот суд на Македонија;

5. Александар Стојановски, заменик јавен обвинител на Македонија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-1653/1  
15 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

257.

Врз основа на член 67 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70, 20/71, 35/71 и 34/72), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА РЕИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за реизбор на директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје се именуваат:

1. Јанева д-р Славица, доцент на Клиниката за очни болести при Медицинскиот факултет во Скопје;

2. Петровски Димо, советник во Заводот за унапредување на основното образование во Скопје;

3. Илиевска Ратка, директор на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1654/1  
15 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

258.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ШТО ИМААТ СВОЈСТВО НА ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

##### Член 1

Во Правилникот за определување на работници во органите за внатрешни работи што имаат својство на овластени службени лица („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), во член 1 став 2 точка 2 се менува и гласи:

„2. работниците на Службата за државна безбедност (Службата) кои работат на работни места на кои се вршат оперативнотехничко-истражувачки, инструкторски, манипулативно-обработувачки и селекторско-репродукциски работи заради развој, репродукција, примена и користење на оперативнотехнички средства во извршување на работите од надлежност на Службата и работните места на замениците на раководителите на внатрешните организациони единици во областа на овие работи и раководители на групата за обработка.“

Во точка 3 по зборовите „оперативно-аналитички“ се става записка и се додаваат зборовите: „оперативно-аналитичко-документаристички“.

Во точка 4 по зборовите: „работниците кои работат“ се додаваат зборовите: „со средства за врски од посебен безбедносен значај и такви кои се поставени во објекти на тешко пристапни, ненаселени и планински места,“ по зборовите „криптографската заштита“ буквата „и“ се заменува со записка, по зборовите „шифрер телепринтерските ра-

боти,“ се додаваат зборовите „работи на одржување, монтирање и инсталирање на посебни системи за телекомуникации (државна врска) и радио-комуникации“ а по зборовите „работните единици“ се додаваат зборовите „во врските“. Зборовите: „за посебните системи за врски и криптографската заштита и шифрер-телепринтерските работи“ се бришат.

Точка 5 се менува и гласи:

„5. работниците кои раководат со организациони единици во Републичкиот секретаријат и тоа: Кабинетот, оперативнотехнички работи, оперативнотехнички работи, криминалистичко-лабораторските вештачења, работи на криминалистичка — идентификација, организационо — кадровските работи, правните работи, управните работи, работи на противпожарната заштита, материјалните работи, финансиските работи, општотехничките работи, здравствено-превентивните работи, работи на електронска обработка на податоци, работи на авто сервис со механичка работилница; работникот што го заменува раководителот на Авто сервис со механичка работилница; и советниците на избраните или именуваните функционери. Во општинскиот орган за внатрешни работи во Собранието на град Скопје работниците кои раководат со организациони единици за оперативнотехнички работи, криминалистичко-технички работи, управни и заеднички работи“.

##### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-9041/1  
2 јули 1976 година  
Скопје

Републички секретар  
за внатрешни работи,  
Мирко Буневски, с. р.

259.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Одлуката за обезбедување средства за покривање на трошоците за јавното осветлување (улично осветлување) и одржување и проширување на ниско-напонската мрежа и други енергетски објекти бр. 05-8, донесена од советот на Месната заедница во Берово на седницата од 30 јануари 1975 година, по јавната расправа одржана на 2 јуни 1976 година донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за обезбедување средства за покривање на трошоците за јавното осветлување (улично осветлување) и одржување и проширување на ниско-напонската мрежа и други енергетски објекти бр. 05-8, донесена од советот на Месната заедница во Берово на седницата одржана на 30 јануари 1975 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Месната заедница во Берово на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на поднесена претставка, со решение У. бр. 39/75 од 8 април 1976 година, поведе постапка за оценување уставноста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со ставот 1 на член 133 и членот 246 од Уставот на СР Македонија.

Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека со оспорената одлука секое домаќинство во Месната заедница во Берово што користи електрична енергија е задолжено да плаќа фиксен паричен износ од 5 динари, како и паричен износ од 0,05 динари на секој потрошен киловат-час електрична енергија во месецот само до по-



трошени 600 киловат-часови. Потоа Судот утврди дека означените парични износи се наменети за плаќање на електричната енергија потрошена за уличното осветлување во градот и за неговото одржување, како и за проширување на електричната мрежа и изградба на енергетски објекти (нисконапонска мрежа и трафостаници). На крајот Судот утврди дека советот на Месната заедница во Берово ја донел оспорената одлука без претходно непосредно изјаснување на работните луѓе и граѓаните во Берово.

4. Според ставот 1 на член 133 од Уставот на СР Македонија, своите заеднички интереси и потреби во месната заедница работните луѓе и граѓаните ги задоволуваат со средствата што сами непосредно ги здружуваат со самопридонес или на друг начин, со дел од доходот што го издвојуваат работниците во основните и во другите организации на здружениот труд од подрачјето на месната заедница и работниците од основните и другите организации на здружениот труд што живеат на подрачјето на таа месна заедница, со средствата што се создаваат во месната заедница од вршење на услуги и од приходи што со своите активности ги остварува месната заедница, со средствата што општината ќе ѝ ги додели на месната заедница и со други средства. Од оваа уставна одредба се гледа дека форми на задоволување на заедничките интереси и потреби на работните луѓе и граѓаните во месните заедници покрај другите, е и здружувањето на средствата со самопридонес или на друг начин. Битен елемент на ваквото здружување на средствата, според оваа одредба од Уставот, е тие да бидат здружени непосредно од самите работни луѓе и граѓани во месната заедница. Формата на непосредно одлучување за ваквото здружување на средствата Уставот не ја определува, но можни форми, според мислењето на овој Суд, се собирајќи на избирачи или референдумот. Освен тоа, Судот смета, дека за полноважност на одлуката за здружување на средствата со самопридонес или на друг начин, неопходно е за одлуката да се изјаснило мнозинството од вкупниот број членови на месната заедница што имаат избирачко право.

Со оглед на тоа што оспорената одлука не е донесена врз основа на непосредно изјавена волја од мнозинството работници и граѓани во Месната заедница во Берово, Судот оцени дека таа не е во согласност со ставот 1 на член 133 од Уставот на СР Македонија.

5. Оценувајќи ја оспорената одлука во однос на членот 248 од Уставот на СР Македонија, во кој е определено дека секој е должен под еднакви услови и сразмерно со своите материјални можности да придонесува за задоволување на општите општествени потреби, Судот најде дека таа не е во согласност со него, затоа што на јавната расправа утврди дека паричниот износ со кој е задолжено секое домаќинство во Берово се пресметува според неговите материјални можности.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 39/75

2 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Асен Грунче, с. р.

## 260.

Уставниот суд на Македонија, одлучувајќи ло спорот во врска со склучувањето на Самоуправната спогодба за изменување и дополнување на Самоуправната спогодба за здружување во работна организација — Здружена дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје, по јавната расправа одржана на 4 февруари 1976 година, на седн. ц. 11а од 25 мај 1976 година донесе

## О Д Л У К А

1. Односите меѓу основните организации на здружениот труд во состав на Здружената дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје се уредуваат во сè според Самоуправната спогодба за изменување и дополнување на Самоуправната спогодба за здружување во работна организација — Здружена дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје, што ја усвоиле повеќе основни организации на здружениот труд во 1976 година, со тоа што во членот 15 од оваа спогодба се додаваат два нови става кои гласат:

„Обврската за издвојување на средства во фондот за ризици не се однесува на основните организации на здружениот труд што како работни организации се припоиле кон Дрвната индустрија „Треска“ во Скопје по 1 јануари 1972 година и не учествувале во поделбата на средствата на оваа работна организација.

Основната организација на здружениот труд „Треска експорт-импорт“ во Скопје, посебно ги евидентира наплатите на побарувањата и исплатите на обврските спрема добавувачите, како и трошоците за лични доходи на работниците кои работат на ликвидирањето на побарувањата и обврските, а за состојбата ги известува другите основни организации на здружениот труд најмалку еднаш годишно сè до конечното ликвидирање на обврските односно наплата на побарувањата на работната организација.“

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Здружената дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти на работната организација.

3. Основната организација на здружениот труд „Треска експорт-импорт“ во Скопје, во состав на Здружената дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје, му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за поведување спор во врска со склучувањето на Самоуправната спогодба за изменување и дополнување на Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд во работна организација — Здружена дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје.

Според наводите во предлогот Самоуправната спогодба за изменување и дополнување на Самоуправната спогодба за здружување, од вкупно 46 основни организации на здружениот труд во состав на Здружената дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје, ја потпишале 34, а 12 основни организации на здружениот труд не го прифатиле дополнувањето на самоуправната спогодба.

Во предлогот понатаму се наведува дека од основните организации на здружениот труд што не го прифатиле дополнувањето на самоуправната спогодба само дел од нив се изјасниле конкретно со кои одредби од спогодбата не се согласуваат, додека другите не ги изнеле причините за тоа. Според наводите во предлогот основните организации на здружениот труд што не го потпишале дополнувањето на самоуправната спогодба не се согласуваат со одредбите од членовите 3, 12, 13, 14, 15, 16, 19 и 22.

4. Предлогот за поведување спор беше доставен до сите 12 основни организации на здружениот труд што не го потпишале дополнувањето на самоуправната спогодба, но одговор на Судот доставија само 6 основни организации на здружениот труд.

Врз основа на податоците од писмените прилози кон предлогот, одговорите, како и доказите поднесени на јавната расправа, Судот утврди дека основните организации на здружениот труд во состав на работната организација „Треска“ во Скопје на 20 декември 1973 година потпишале самоуправна спогодба за нивно здружување во работна

организација Здружена дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје. Подоцна, во текот на 1975 година, 34 од вкупно 46 основни организации на здружениот труд, потпишале самоуправни спогодба за изменување и дополнување на самоуправната спогодба за здружување, додека 12 основни организации на здружениот труд не ја потпишале оваа спогодба.

Врз основа на наводите во предлогот, одговорите на основните организации на здружениот труд, изјавите на претставниците на учесниците во постапката дадени на јавната расправа, како и од дополнителното изјаснување на работниците од основната организација на здружениот труд „Бачка“ во Бачка Паланка, Судот утврди дека не е постигната согласност за овие одредби од самоуправната спогодба за изменување и дополнување на постојната самоуправни спогодба за здружување и тоа:

1) Со точката 9 од членот 2 на Самоуправната спогодба за измени и дополнувања на Самоуправната спогодба за здружување не се согласиле работниците од Основната организација на здружениот труд „Бачка“ во Бачка Паланка. Со оваа точка од спогодбата е предвидено предмет на работење на оваа основна организација на здружениот труд да е производство на мебел, транспортни услуги за други, опремување на објекти, како и производни услуги за трети лица. Работниците од оваа основна организација сметаат дека по точката 9 треба да се додаде нов став кој да гласи:

— продажба на сопствени производи непосредно и преку сопствената мрежа на стоваришта (складишта) и продавници, како и продажба на отпадоци;

— набавка и продажба на големо и мало на режана граѓа, панел фурнир, шпер лесонит, иверици, поздер плочи и оплеменети плочи;

— продажба на големо и мало на сопствени производи и на други производители како дополнување на асортиманот;

— вршење на транспорт за сопствени потреби и транспортни услуги на трети лица; и

— опремување на објекти и производни услуги на трети лица.

Исто така се смета дека во предметот на работењето по зборот „производство“ да се изостават зборовите „канцелариски“.

Судот утврди дека со оспорената одредба од самоуправната спогодба за изменување и дополнување на самоуправната спогодба за здружување не се менува досегашниот предмет на работење на Основната организација на здружениот труд „Бачка“ во Бачка Паланка. Имено, според решението Фи. бр. 1335/74 на Окружниот стопански суд во Скопје оваа основна организација на здружениот труд е регистрирана за производство на намештај, транспортни услуги за други, опремување на објекти, како и за производни услуги за трети лица т.е. за вршење на дејности утврдени во точката 9 на член 2 од Самоуправната спогодба за изменување и дополнување на Самоуправната спогодба за здружување. Според мислењето на Судот овде не се работи за несогласување со измените и дополнувањата на самоуправната спогодба за здружување, туку стапува збор за ново барање да се прошири постојната дејност на основната организација на здружениот труд во Бачка Паланка. Тоа пак не може да биде предмет на одлучување во овој спор, во кој се одлучува за одредбите од постојната самоуправни спогодба што се менуваат или дополнуваат по кои не е постигната согласност на сите основни организации на здружениот труд. Поради тоа, Судот не го прифати предлогот за дополнување на точката 9 на член 2 од самоуправната спогодба за изменување и дополнување на самоуправната спогодба за здружување, а основната организација на здружениот труд може да покрене иницијатива кај другите основни организации на здружениот труд за изменување и дополнување на

самоуправната спогодба за здружување во поглед на предметот на работењето на основните организации на здружениот труд.

2) Со членот 3 од самоуправната спогодба за изменување и дополнување на самоуправната спогодба за здружување е определено во членот 26 на постојната спогодба ставот 2 да се измени и да се додаде нов став 3 така што тие сега треба да гласат:

„За обврските на работната организација спрема трети лица солидарно одговараат работната организација и сите основни организации на здружениот труд во нејзиниот состав.

Работната организација може да создава обврски кои се однесуваат на работите што ѝ се пренесени во надлежност со членовите 9 и 20 од оваа самоуправни спогодба.“

Во ставот 2 на член 26 од постојната спогодба беше предвидено дека „за заедничките обврски на работната организација спрема трети лица договорени со посебен договор запишан во судскиот регистар на организациите на здружениот труд одговараат солидарно работната организација и основните организации на здружениот труд што го потпишале договорот“.

Со измената на овој член од спогодбата не се согласуваат работниците на основните организации на здружениот труд: Шумско стопанство „Сандански“ во Македонски Брод, Шумско стопанство „Шар“ во Гостивар, Шумско стопанство „Саланцак“ во Валаандово и „Бачка“ во Бачка Паланка. Тие сметаат дека треба да се задржи постојната одредба затоа што основните организации на здружениот труд не можат да остваруваат увид и да имаат прегледност на обврските што ги создава работната организација за да би можеле тие солидарно да одговараат за обврските што таа ќе ги преземе, како и затоа што новата одредба не прецизира доволно во кои случаи и под кои услови работната организација и основните организации на здружениот труд одговараат солидарно. Основните организации исто така сметаат дека не е оправдано да постои само еднострана солидарна одговорност т.е. за обврските на работната организација да одговараат солидарно основните организации на здружениот труд, а работната организација да не одговара за нивните обврски.

Судот утврди дека прашањето за одговорноста на основните организации на здружениот труд и на работната организација е уредено со членот 55 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73). Според ставот 1 на овој член од законот основната организација на здружениот труд одговара за своите обврски со сите средства, а за обврските на работната организација во чиј состав е — како што е тоа предвидено со самоуправната спогодба за здружување и како што е запишано во судскиот регистар.

Согласно ставот 2 на овој член од законот, ако со самоуправната спогодба за здружување не е утврдена и во судскиот регистар не е запишана одговорноста на основните организации на здружениот труд, за обврските на работната организација одговараат солидарно сите основни организации на здружениот труд во нејзиниот состав. Најпосле, според ставот 3 на овој член од законот, за обврските што ќе ги преземе основната организација одговараат и другите основни организации ако е тоа предвидено со самоуправната спогодба за нивно здружување и ако е запишано во судскиот регистар.

Согласно со овие одредби од законот Судот утврди дека предвидувањето на солидарната одговорност на основните организации за обврските на работната организација не е во спротивност со законот. Напротив, решението во самоуправната спогодба е во согласност со диспозитивната норма на законот според која, ако поинаку не е предвидено со самоуправната спогодба за здружување, се

претпоставува дека постои солидарна одговорност на основните организации на здружениот труд за обврските на работната организација. При тоа Судот го има предвид и фактот што со новиот став од член 26 точно е утврдено за кои обврски на работната организација одговараат основните организации, а тоа се само обврските настанати во извршувањето на работите што на работната организација ѝ се пренесени од основните организации на здружениот труд според членовите 9 и 20 од самоуправната спогодба за здружување. Со предвидувањето на солидарна одговорност Судот смета дека се овозможува активно и посигурно учество на работната организација во извршувањето на работите што ѝ се пренесени од основните организации, а успешното извршување на тие работи секако дека е од интерес не само за работната организација како целина, туку и на секоја основна организација на здружениот труд одделно, бидејќи се тие работи од заеднички интерес. Поради тоа Судот утврди дека нема основ за уважувањето на приговорите во врска со членот 3 од оспорената самоуправна спогодба.

3) Со членот 5 од самоуправната спогодба за изменување и дополнување се менува членот 46 од постојната спогодба и тој сега гласи: „Мандатот на делегатите на работничкиот совет на работната организација трае две години и никој не може да биде избран повеќе од двапати едноподруго во ист орган на управување или негов извршен колегијален орган.“ Со оваа измена во спогодбата не се согласиле работниците од Основната организација на здружениот труд „Бачка“ во Бачка Паланка.

Според ставот 3 на член 120 од Уставот на СР Македонија никој не може повеќе од двапати едноподруго да биде избран во ист работнички совет односно извршен орган. Со оглед на тоа што со новиот член 46 од самоуправната спогодба за здружување се обезбедува, во согласност со Уставот, никој да не може повеќе од двапати едноподруго да биде избран во работничкиот совет односно во извршниот орган, Судот утврди дека овој член од самоуправната спогодба не е во спротивност со Уставот.

4) Со членот 7 од самоуправната спогодба за изменување и дополнување на самоуправната спогодба за здружување е определено да се измени и дополни членот 53, така што тој треба да гласи: „Мандатот на членовите на деловниот одбор трае две години и никој не може да биде избран повеќе од двапати едноподруго во ист колегијален извршен орган“. И со оваа измена во спогодбата не се согласиле работниците од Основната организација на здружениот труд „Бачка“ во Бачка Паланка. Судот смета дека и измената во оваа одредба од самоуправната спогодба не е во спротивност со Уставот, бидејќи како што е наведено во ставот 3 на член 120 од Уставот е предвидено истото ограничување за повторен избор на членовите на извршниот орган.

5) Со членот 12 од оспорената самоуправна спогодба се предвидува во членот 77 од постојната спогодба да се додаде нов став кој да гласи:

„За обврските по штедните влогови на вложителите при интерната банка и обврските кон деловните банки одговараат солидарно основачите со целокупниот свој имот“.

Со оваа одредба од спогодбата не се согласиле работниците од основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Лопушник“ во Кичево, Шумско стопанство „Шар“ во Гостивар, Шумско стопанство „Сандански“ од Македонски Брод, Шумско стопанство „Голак“ во Делчево и Шумско стопанство „Саланцак“ во Валандово, како и работниците од Основната организација на здружениот труд „Бачка“ во Бачка Паланка.

Овие основни организации на здружениот труд сметаат дека и интерната банка е основна организација на здружениот труд како и сите други, па затоа не е оправдано таа да има посебна полож-

ба во врска со одговорноста за нејзините обврски во однос на другите основни организации на здружениот труд. Поради тоа сметаат дека ако интерната банка не одговара за обврските на другите основни организации на здружениот труд, тогаш нема основ тие да одговараат солидарно за обврските на интерната банка. Ова до толку повеќе што некои од основните организации на здружениот труд немале свои штедни влогови во оваа банка, а пак Основната организација на здружениот труд „Саланцак“ во Валандово, според искажувањата на нејзиниот претставник на јавната расправа, не била ниту основач на интерната банка.

Судот утврди дека со членот 74 од самоуправната спогодба за здружување од 1973 година основните организации на здружениот труд се согласиле да основаат интерна банка со цел за стекнување и здружување средства за реализирање на деловните интереси, меѓусебната деловна солидарност и оптимално стопанисување со средствата. Судот исто така утврди дека, според ставот 2 на член 77, интерната банка работи во свое име, но за сметка на основачите. Оттаму, според мислењето на Судот, предвидувањето на солидарната одговорност на основните организации на здружениот труд — основачи на банката обезбедува поуспешно работење на интерната банка, а тоа е од непосреден интерес за секоја основна организација на здружениот труд. Во спротивен случај во голема мера би се намалила кредитната моќ на интерната банка, односно би се намалила можноста за привлекување на штедни влогови и добивање кредити од деловните банки. Со оглед на тоа Судот смета дека нема основ за поинакво уредување на односите во поглед на одговорноста на основните организации на здружениот труд за обврските на интерната банка во врска со штедните влогови и кредитите од деловните банки.

6) Основните организации на здружениот труд „Шар“ од Гостивар, „Сандански“ од Македонски Брод, „Лопушник“ од Кичево, „Серта“ од Штип, „Јавор“ од Гостивар, „Пролетер“ од Скопје, „Голак“ од Делчево, „Саланцак“ од Валандово и „Куманово“ од Куманово, не се согласуваат со членовите 13, 14 и 15 од самоуправната спогодба за изменување и дополнување во кои е уредено прашањето за начинот на ликвидирањето на ненаплатените побарувања и неизвршените обврски на работната организација настанати до 31 декември 1971 година. Така, во членот 13 е предвидено ставот 2 на член 81 од спогодбата да се измени и да гласи: „По исклучок од претходниот став на овој член побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите со состојба на 31. XII. 1973 година, а според билансот на состојбата на ООЗТ „Заеднички служби“ се пренесуваат на ООЗТ „Треска експорт-импорт“ во Скопје во целост при што до дефинитивното расчистување и натаму останува заеднички имот на сите ООЗТ во составот на ЗДИШ „Треска“ во Скопје. Според ставот 1 на член 81 од постојната спогодба средствата на работната организација и нивните извори со состојба на 31 декември 1971 година се пренесуваат на основните организации на здружениот труд со почитните биланси на основните организации — состојба на 1 јануари 1972 година изготвени за таа цел. Согласно ставот 2 на овој член од спогодбата, што се менува со членот 13 од дополнувањето на самоуправната спогодба, „по исклучок од претходниот став побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите со состојба на 31. XII. 1971 година се пренесуваат на основната организација „заеднички служби“ во целост.“

Со членот 14 од дополнувањето на самоуправната спогодба поранешниот член 82 се менува така што тој сега гласи: „Основната организација на здружениот труд „Треска експорт-импорт“ во Скопје се задолжува да изврши усогласување на салдата по овие сметки, да обезбеди посебна евиденција за истите во своето сметководство и преку

својата жиро-сметка да ги ликвидира обврските односно да ги наплати побарувањата“. Во постојниот член 82 од спогодбата беше определено оваа работа да ја изврши основната организација „заеднички служби“.

Најпосле, во членот 15 од дополнувањето на самоуправната спогодба се предвидува во членот 83 од постојната спогодба по зборот „приходи“ да се стави точка, а зборовите „процентуално според големината на преземената актива на 1. I. 1972 година“ се бришат. По ставот 1 да се додадат ставовите 2, 3 и 4 кои гласат:

„За ликвидирање на ненаплативите побарувања, другите вонредни расходи и за трошоците и личните доходи на стручната служба за ликвидирање на заедничкиот имот на основните организации на здружениот труд, потписниците на оваа самоуправна спогодба се спогодија да формираат заеднички фонд на ризици.

Во фондот од претходниот став основните организации на здружениот труд ќе издвојуваат 10% од својот вкупен приход годишно до конечно ликвидирање на сите трошоци од претходниот став на овој член.

При расчистувањето на сметките според членовите 81 и 82 од оваа самоуправна спогодба, работничкиот совет на работната организација по потреба работите ќе ги регулира со соодветни одлуки доколку тие не се во надлежност на друг самоуправен орган.“

Основните организации на здружениот труд сметаат дека овие одредби од спогодбата се неприфатливи затоа што некои од нив немале создадени никакви обврски што треба да се исплатуваат, потоа што не е точно определено како ќе се располага со средствата од фондот за ризици односно на кој начин тие ќе се распоредуваат и што издвојувањето во овој фонд во значителна мерка го оптоварува доходот на основните организации на здружениот труд. Според мислењето на основните организации на здружениот труд што не ја потпишуваат самоуправната спогодба средствата на работната организација т. е. побарувањата и обврските подобро било да се распоредат порано за да се знае која основна организација на здружениот труд и со колку средства треба да биде задолжена со билансот, затоа што во овој момент положбата е изменета и непозната. Посебно Основната организација на здружениот труд Хемиска индустрија „Пролетер“ во Скопје не се согласува со членот 15 од самоуправната спогодба за измени и дополнувања затоа што оваа основна организација не учествувала во делбениот биланс ниту пак добила некој имот од работната организација, со оглед на тоа што таа се припоила кон работната организација „Треска“ при крајот на 1972 година со статус на основна организација, посебна жиро-сметка и издвоено книговодство.

Според мислењето на Уставниот суд на Македонија, макар што е нормално при распоредувањето на средствата на работната организација врз основните организации на здружениот труд на основните организации да им се пренесат по соодветен принцип и сите побарувања и обврски што ги создала работната организација, сепак не е во спротивност со Уставот и законот ако основните организации на здружениот труд, поради определени проблеми во врска со распоредувањето на побарувањата и обврските се спогодат наплатувањето на побарувањата и исплатата на обврските на работната организација да го врши определена основна организација на здружениот труд со тоа што другите основни организации ќе обезбедат средства за покривање на разликата меѓу наплатените побарувања и исплатените долгови, како и на трошоците што таа основна организација ќе ги има во врска со тоа. Ова затоа што практично тие побарувања и обврски им припаѓаат во одреден дел на секоја основна организација на здружениот труд, па затоа тие можат да се самообврзат да ги покри-

ваат разликите меѓу наплатените побарувања и исплатените обврски, како и да поднесуваат дел од трошоците што се предизвикуваат со тоа. Тие, меѓутоа, исто така имаат право и на дел од евентуалната позитивна разлика меѓу побарувањата и обврските. Самоуправната спогодба за ваквиот начин на уредување на ова прашање, меѓутоа, по мислењето на Судот, не може да се однесува односно не може да ги обврзува оние основни организации на здружениот труд кои се припоиле кон работната организација „Треска“ по 1 јануари 1972 година кога средствата на работната организација веќе биле распоредени по основни организации на здружениот труд. Поради тоа Судот смета дека членот 15 треба да се дополни со два нови става означени со точката 1 од оваа одлука.

7) Со членот 17 од дополнувањето на самоуправната спогодба е определено ставот 2 на членот 105 да се измени и да гласи: „По истекот на рокот од 90 дена основната организација-доверител, врз основа на записникот за усогласените салда, има право да побара наплата на своето доспеано побарување преку внатрешната арбитража, која е должна во рокот определен во правилникот за работа на внатрешната арбитража да донесе одлука.“

Членот 105 од постојната спогодба како целина ги уредува односите меѓу основните организации во врска со нивните меѓусебни плаќања. Така, според ставот 1 на овој член од спогодбата, кој не се изменува, доколку основната организација не ја измири својата обврска во предвидениот рок од претходниот член (90 дена), должна е да пресмета и да плати камата во висина на каматите што деловните банки ги наплатуваат за краткорочните кредити и тоа од осмиот ден по доставувањето на фактурата, но со претходно усогласени салда. Ставот 2 на овој член од спогодбата гласеше: „По истекот на рокот од 90 дена основната организација — доверител, врз основа на записникот за усогласените салда, има право да побара присилна наплата на своите доспеани побарувања преку внатрешната арбитража која е должна во рок од 15 дена по приемот на барањето да донесе одлука.“

Со измената во ставот 2 на член 105 не се согласуваат основните организации на здружениот труд „Лопушник“ од Кичево и „Сандански“ од Македонски Брод затоа што сметаат дека рокот од 90 дена треба да се намали на 60, како и основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Голак“ во Делчево која смета дека рокот од 15 дена треба и натаму да се задржи бидејќи е доволен при состојба на претходно расчистени сметки.

Според изнесеното со членот 17 од самоуправната спогодба за измена и дополнување се менува само ставот 2 на член 105 и тоа во делот што се однесува на рокот во кој внатрешната арбитража е должна да донесе одлука по барањето за присилна наплата на доспеано побарување, додека рокот од 90 дена останува непроменет.

Судот смета дека прашањето за тоа во кој рок внатрешната арбитража е должна да донесе одлука по барањето за присилна наплата на доспеано побарување може да се уредува и со правилникот за работа на внатрешната арбитража поради што, по мислењето на Судот, препуштањето со овој правилник да се уреди тоа прашање не може да се оцени како незаконито.

8) Со членот 19 од самоуправната спогодба за изменување и дополнување на самоуправната спогодба за здружување се вршат измени и во членот 148 така што тој сега гласи:

„Работникот може да биде распореден од една во друга основна организација на здружен труд, ако работното место на кое се распоредува одговара на неговата стручна подготовка за одредено занимање, односно насока и неговите работни способности по претходна согласност на основните организации во следниве случаи:

1. ако распоредувањето се врши во интерес на работата за рационално и целисходно користење на работните и стручните способности на работникот и барањето на работно место на кое се распоредува;

2. поради намалување или зголемување на обемот на работата во поодделни организациони единици во ООЗТ што имаат за цел укинување или отворање на нови работни места, намалување или зголемување на бројот на извршителите на поодделни работни места;

3. поради технолошки и економски причини престанала потребата за неговата работа во основната организација на здружениот труд;

4. поради пополнување на испразнети работни места.

Ако распоредувањето на работникот се врши според ставот 1 точка 1 на овој член, вон од местото на живеење потребна е согласност на работникот кој се распоредува.

Во поранешниот член 148 беше предвидено дека работник може да се распореди на работа од една во друга основна организација на здружениот труд под услови утврдени во заедничката самоуправни спогодба за уредување на меѓусебните односи во здружениот труд на основните организации.

Со измените во оваа самоуправни спогодба не се согласиле работниците од основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Серта“ во Штип.

Судот утврди дека, според ставот 6 на член 18 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, работникот е должен да работи на работно место во друга основна организација на здружениот труд во составот на работната организација, во случаите и под условите утврдени со самоуправни спогодба за здружување. При тоа мора да се почитуваат одредбите од ставовите 2 до 5 на овој член од законот. Овие одредби од законот предвидуваат дека работникот е должен да работи на друго работно место ако тоа работно место одговара на стручната подготовка за одредено занимање односно насока и на неговите други работни способности и дека само со негова согласност може да работи на работно место кое не одговара на стручната подготовка, освен во исклучителни околности утврдени во основната организација во согласност со законот.

Со оглед на тоа што со измената на членот 148 се утврдуваат условите под кои работник може да биде распореден од една во друга основна организација и што при тоа не се повредуваат неговите права утврдени со закон, Судот утврди дека измената на членот 148 од постојната самоуправни спогодба не е во спротивност со сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

9) Со членот 22 од самоуправни спогодба за изменување и дополнување на самоуправни спогодба за здружување се менува ставот 4 на член 98 така што тој сега гласи:

„Самоуправни спогодба ќе се смета за усвоена (склучена) откако ќе ја прифати мнозинството од вкупниот број вработени во секоја основна организација во составот на работната организација“.

Со оваа измена во самоуправни спогодба не се согласиле основните организации на здружениот труд „Серта“ од Штип, „Лопушник“ од Кичево, „Голлак“ од Делчево и „Бачка“ од Бачка Паланка, наведувајќи дека таа е спротивна на членот 43 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд.

Судот утврди дека оваа одредба од самоуправни спогодба не е во спротивност со ставот 2 на член 123 од Уставот на СР Македонија во кој е определено дека самоуправни спогодба за здружување во работна организација, односно во сложена организација, е склучена кога ќе ја усвои мнозинството од сите работници во секоја основна

организација на здружениот труд, поради што смета дека нема основ за нејзиното отстранување од спогодбата. Судот при ова имаше предвид дека ова прашање во Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд е решено на поинаков начин. Но, уставната одредба има првенство пред законот, особено ако се има предвид дека е во прашање одлучување за здружување во работна организација кое е едно од неотуѓивите права на работниците во основната организација на здружениот труд. Поради истите причини Судот утврди дека не е во спротивност со Уставот и членот 23 од самоуправни спогодба за измени и дополнувања во кој е определено да се брише ставот 4 на член 204 кој се однесува на прашањето за мнозинството со кое се усвојува самоуправни спогодба за изменување и дополнување на самоуправни спогодба за здружување.

10) Со членот 24 од самоуправни спогодба за изменување и дополнување ставот 7 на членот 205 се менува така што тој сега во нов текст гласи: „Статутот се смета за усвоен откако ќе го прифатат мнозинството од вкупниот број вработени во секоја основна организација на здружениот труд во состав на работната организација“. Во постојниот став 7 од овој член беше предвидено статутот да се смета за усвоен тогаш кога ќе го прифатат две третини од вкупниот број на работници во секоја основна организација во составот на работната организација. Со оваа измена во самоуправни спогодба не се согласила Основната организација на здружениот труд „Бачка“ во Бачка Паланка.

Судот утврди дека оваа измена во самоуправни спогодба за здружување не е во спротивност со Уставот, затоа што според ставот 3 на член 124 од Уставот на СР Македонија, статутот на работната организација односно на сложената организација на здружениот труд, по предлог од нејзиниот работнички совет, го донесуваат работниците на здружените основни организации со мнозинство на гласови на сите работници во секоја од тие организации.

11) Најпосле, Судот го разгледуваше и предлогот на Основната организација на здружениот труд „Бачка“ во Бачка Паланка со барање работната заедница на заедничките служби на ЗДИШ „Треска“ во Скопје да се задолжи материјалите за дискусијата по нацртите на општите акти, како и сите нормативни акти на ниво на работна организација предвидени во членот 191 од Самоуправни спогодба за здружување да ги доставува на српскохрватски јазик во доволен број примероци. Во врска со тоа Судот утврди дека ова прашање не било предмет на самоуправни спогодба за изменување и дополнување на самоуправни спогодба за здружување, поради што не можеше да биде предмет на расправање пред Судот. Поради тоа Основната организација на здружениот труд „Бачка“ во Бачка Паланка може да покрене иницијатива кај другите основни организации на здружениот труд и ова прашање да се уреди со самоуправни спогодба за здружување, па доколку не се постигне согласност, тогаш може да се поведе спор пред надлежниот суд на здружениот труд.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 91/75  
25 мај 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Асен Грунче, с. р.

## 261.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на посебната табела од Самоуправни спогодба за утврдување на доходот, условите за неговата распределба, како и основите и мерилата за пресметување на распределбата на личните до-

ходи и другите надоместоци во Основната организација на здружениот труд „Пелагонија“ во Битола во состав на работната организација за стопанисување со води „Водостопанство“ — Скопје, утврдена од собирот на работниците во основната организација на 16 мај 1975 година, по одржаната јавна расправа на 2 јуни 1976 година донесе

## ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА посебната табела од Самоуправната спогодба за утврдување на доходот, условите за неговата распределба, како и основите и мерилата за пресметување на распределбата на личните доходи и другите надоместоци во Основната организација на здружениот труд „Пелагонија“ во Битола во состав на работната организација за стопанисување со води „Водостопанство“ — Скопје, утврдена од собирот на работниците во основната организација одржан на 16 мај 1975 година и тоа во делот во кој се утврдени мерилата за распределба на средствата за лични доходи по основот работно искуство.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Пелагонија“ во Битола на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 131/75 од 25 март 1976 година поведе постапка за оценување уставноста на посебната табела од означената самоуправна спогодба во делот во кој се утврдени мерилата за распределба на средствата за лични доходи по основот работно искуство затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со начелото за распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија.

4. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека, според ставот 1 на член 14 од оспорената спогодба, при утврдувањето учеството на работникот во распределбата на личниот доход, особено се имаат предвид следниве основи: стручна подготовка, одговорност на работното место, одговорност за работата на други лица, одговорност за средствата за работа, умствено и физичко напрегање, работни услови и одговорност на работното место, а покрај тоа, според ставот 2 на овој член од спогодбата, работникот во распределбата на личниот доход учествува и со својот минат труд. Учеството на работниците во распределбата на средствата за лични доходи по основот минат труд се состои согласно ставот 1 на член 33 од спогодбата во зголемување на стартната основа на личниот доход по сите основи за 0,35% од секоја година признаен работен стаж во нашата земја.

Судот исто така утврди дека вреднувањето на работниот придонес на работниците по сите осно-

ви е искажано во бодови во посебна табела која согласно членот 7 од спогодбата е нејзин составен дел. Покрај за другите основи, во табелата се определени бодови зависно од должината на работниот стаж и по основот работно искуство кое како основ за учество на работниците во распределбата на личните доходи не е воопшто предвидено во членот 14 од спогодбата туку, тоа според смислата на членот 15, претставува еден од условите за да може работникот да се распореди на одделно работно место. Работниците во распределбата на средствата за лични доходи по овој основ, според одредбите од табелата, учествуваат со определен број бодови зависно од годините на работното искуство, а максималниот број бодови го добиваат кога нивниот работен стаж е подолг од дванаесет години.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија на секој работник во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Од друга страна, согласно ставот 1 на член 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73), работниците во основната организација на здружениот труд, меѓу другото, ги утврдуваат и основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и начинот на пресметување и исплата на личните доходи на работниците и личните доходи за време поминато на работа ноќе или подолго од полното работно време.

Со оглед на тоа што со одредбите од посебната табела на означената самоуправна спогодба придонесот на работникот и неговото учество во распределбата на средствата за лични доходи од неговиот тековен труд по основот работно искуство во сè се утврдува со примена на сосема истоветен критериум како и по основот минат труд, односно зависно од должината на целокупниот работен стаж, а не според стажот пропишан како потребен за работа на соодветното работно место, Судот оцени дека овие одредби од спогодбата не се во согласност со начелото за распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 131/75  
2 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Асен Грунче, с. р.

## ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

258.

Врз основа на член 23 и 136 од Уставот на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 7/74) и член 4 и 5 од Општествениот договор за заедничките основи на самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за личните доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 41/75), работниците во основните организации на здружен труд и работните заедници од средствата за јавно информирање и Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности на Македонија склучија

### САМОУПРАВНА СПОГОДБА

**ЗА ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ЈАВНОТО ИНФОРМИРАЊЕ — ПЕЧАТОТ, РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЈАТА ВО СРМ**

#### І. УВОДНИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Работниците во основните организации на здружен труд и работните заедници од дејноста на јавното информирање и Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности

на Македонија (во натамошниот текст учесниците во спогодбата), во остварувањето на начелото на распределба спрема трудот и резултатите во работата и начелата на солидарноста и во спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи на самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за личните доходи во СР Македонија, со оваа Самоуправна спогодба утврдуваат: заеднички мерила и критериуми за усогласување на условите за стекнување на доход, заеднички основи и мерила за распоредување на доходот и заеднички мерила и критериуми за распределба на средствата за лични доходи, за износите на личните примања на товар на материјалните трошоци и од заедничката потрошувачка, како и правата, обврските и одговорностите на органите и мерките за спроведување и применување на оваа самоуправна спогодба и другите прашања од заеднички интерес.

#### Член 2

Учесниците во спогодбата се обврзуваат дека во своите самоуправни акти во целост ќе ги применуваат основите, мерилата и критериумите содржани во оваа спогодба, дека при распределбата на доходот на дел за проширување на материјалната основа на здружениот труд и на дел за лична и заедничка потрошувачка ќе се придржуваат на општествено-економските норми и на постигнатите резултати во работата, а при распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка доследно ќе го применуваат начелото на распределба според вложениот труд и покажаните резултати во работата на организацијата и секој работник одделно.

Работниците во работните заедници не ги применуваат заедничките основи и мерила за стекнувањето и распоредувањето на доходот туку само заедничките основи и мерила за распределба на средствата за задоволување на личните и заедничките потреби и другите лични примања.

#### Член 3

Учесниците во спогодбата во рамките на уставните права, должности и одговорности при утврдувањето на заедничките основи и мерила поаѓаат од:

— Општествениот договор за заедничките основи на самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределба на средствата за личните доходи во СР Македонија;

— економската политика утврдена во Резолуцијата за општествено-економскиот и социјалниот развој на СРМ;

— програмите за работа на самоуправните интересни заедници;

— плановите за развој на општествено-политичките заедници и

— програмите и плановите за работа на основните организации и работните заедници.

#### Член 4

Учесниците во спогодбата се обврзуваат дека на сите работници во основните организации на здружен труд и работните заедници ќе им обезбедат рамноправен третман при стекнувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и останатите лични примања и издатоци во согласност со начелото на солидарност и заемност на работниците во здружениот труд и начелото да им припаѓа личен доход според резултатите на нивната работа и според нивниот личен придонес што со својот тековен труд и со стопанисувањето со општествените средства, како со свој и општествен минав труд го даде за зголемувањето на доходот на основната организација на здружен труд.

#### Член 5

Учесниците во спогодбата се спогодија дека во нејзиното донесување како и нејзината примена ќе обезбедуваат рамноправност на сите нејзини потписници, јавност во работата и доследно спроведување на одредбите од спогодбата.

### II. УСОГЛАСУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДОХОДОТ

#### Член 6

Основните организации на здружен труд и работните заедници од областа на јавното информирање — печатот, радиото и телевизијата стекнуваат доход од:

— надоместокот за користење на радиодифузни приемници;

— заедничко финансирање на одделни емисии и програми со органите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките и други организации;

— продажба на печатот и други публикации;

— економско-пропагандна програма;

— средствата што ги обезбедуваат општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници;

— продажба на програмата;

— продажба на готови производи и услуги (грамофонски плочи, касети и разни публикации од областа на јавното информирање, печатот и радио-дифузијата) и

— средствата по основ на дотации, регрес, компензации, камати и други извори.

#### Член 7

Основ за стекнување на доход претставува и извршувањето на задачите што на основните организации на здружен труд им се утврдени со:

— закон;

— општествени договори;

— основачките акти на органите на општествено-политичките заедници, плановите и програмите за работа и развој на основните организации, тековните и среднорочните планови за развој на радиодифузната дејност и печатот, општествените планови, резолуциите за основите на општествено-економскиот и социјалниот развој во тековната година и мерките на економската политика на општествено-политичките заедници.

#### Член 8

Основните организации на здружен труд од областа на јавното информирање — печатот, радиото и телевизијата обавуваат дејност од посебен општествен интерес и нивните програми и планови за работа и развој засновани се на нивните задачи активно да допринесуваат за изградбата и развојот на самоуправните социјалистички односи, јакнењето на рамноправноста и единството на народите и народностите, задоволувањето на најшироките општествени, културни и други потреби на работните луѓе и афирмацијата на неврзаната и независна политика на СФРЈ поради што и условите за стекнување и распоредување на доходот и личните доходи се во непосредна зависност од остварувањето на дејноста.

#### Член 9

Средствата што потписниците ги стекнуваат со својата дејност се формираат врз основа на следните договорени мерила и критериуми:

1. програма за работа на организацијата на здружен труд;

2. цена на услугите и

3. вреднување на остварените резултати во работата.

#### Член 10

Програмата за работа во смисла на оваа спогодба опфаќа: содржина и обем на дејноста на организацијата во текот на календарската година,

нејзината усогласеност со општествено договорените и самоуправни утврдените планови и програми, квалитетот и благовременоста во остварувањето на програмата и висината на потребните средства според цената на услугите. Врз таа основа се планира доходот по вработен.

#### Член 11

Цената на услугите во смисла на оваа спогодба го опфаќа износот на средствата потребни за вршење на дејноста, а врз основа на утврдените нормативи и стандарди:

- за материјално работење на организацијата;
- за проширување и модернизација на материјалната основа на дејноста на организацијата;
- за амортизација најмалку во висина на прописаните стапки;
- за законски и договорни обврски;
- за лични доходи на работниците;
- за задоволување на заедничките потреби и
- за резерви.

#### Член 12

Основните организации на здружен труд и работните заедници од областа на јавното информирање — печатот, радиото и телевизијата остваруваат средства за проширување на материјалната основа на трудот:

1. во рамките на цената на услугите;
2. од наменските средства врз основа на самоуправни спогодби како и од самопридонесот на граѓаните или врз основа на законот, односно одлука на собранieto на општествено-политичката заедница во согласност со законот.

Средствата од претходниот став на овој член основните организации на здружен труд и работните заедници и од областа на јавното информирање — печатот, радиото и телевизијата ги остваруваат во согласност со развојот на општествените дејности предвидени во нивните планови, плановите на самоуправните интересни заедници и плановите на општествено-политичките заедници, а во согласност со обврските што ги презеле со самоуправни спогодби, односно со договорите врз основите на тие планови.

#### Член 13

Вреднувањето на програмата за работа и посебно на остварените резултати во работата, односно остварувањето на договорениот обем и квалитет на услугите го врши органот на самоуправањето со претставници на општествената заедница, а врз основа на извештаите, анализите и утврдените мерила и критериуми за вреднување на резултатите во работата.

#### Член 14

Работниците на работните заедници остваруваат средства за лични доходи и заедничка потрошувачка врз основа на утврдените планови и програми за работа. Реализацијата на програмата за работа на работните заедници се вреднува од органите на основните организации на здружен труд кои ги финансираат договорените планови и програми за работа, а врз основа на конкретни извештаи од анализи.

Работниците во работните заедници средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка ги усогласуваат со нивото на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка по условен работник во организацијата во која работат.

### Ш. УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ

#### Член 15

Учесниците во спогодбата се обврзуваат дека распоредувањето на доходот на средства за лична и заедничка потрошувачка, за проширување на материјалната основа на здружениот труд и за резерва ќе го вршат во зависност од остварените резултати во работењето, движењето на доходот, примената на начелото на распределба според тру-

дот и во согласност со материјалната и социјална сигурност на работниците, обезбедувајќи притоа непречен развој на својата организација.

#### Член 16

Во основните организации на здружен труд кои делумно се финансираат од приходи на општествено-политичките заедници и другите корисници на општествените средства, средствата за лични доходи на работниците се утврдуваат поаѓајќи од нивото на просечниот личен доход по условен работник во стопанството на Републиката односно општината за минатата година, зголемен за процентот на порастот на личниот доход според Резолуцијата за основите на општествено-економскиот и социјалниот развој за тековната година, и бројот на условните работници, односно бројот на работниците со соодветна школска подготовка. На овие средства се додаваат и износите што на име личен доход со сите издатоци им се исплатуваат на дописниците во странство.

Средствата за заедничка потрошувачка во основните организации од ставот 1 на овој член се утврдуваат по вработен врз основа на просечниот износ на средствата за заедничка потрошувачка по работник во стопанството на Републиката односно општината во претходната година.

#### Член 17

Заради единствено усогласување и меѓусебно споредување на резултатите во работата и односите во распоредувањето, учесниците во спогодбата се согласија како показател да се земе целокупниот доход остварен во различните облици на здружување на трудот и средствата и на таа основа да се утврдува доходот за распоредување.

Наменски добиените средства за инвестиции не влегуваат во доходот на организацијата и не можат да бидат предмет на споредување и распоредување на доходот.

#### Член 18

Чистиот доход за распоредување во смисла на оваа самоуправни спогодба претставува доходот на организацијата зголемен за износот на амортизација над минималните законски стапки а намален од обврските што според Законот се издвојуваат пред неговото распоредување (законски и договорни обврски).

#### Член 19

Чистиот доход од член 18 на оваа спогодба се распоредува на средства за:

- лични доходи;
- заедничка потрошувачка;
- проширување на материјалната основа на здружениот труд и
- резерви.

#### Член 20

Делот од чистиот доход што се насочува за лични доходи опфаќа: средства за лични доходи во бруто износ за работа со полно работно време по основ на минат труд, за работа за неполно работно време, за работа подолга од полното работно време, за работа по договор за дело, за исплата до 30 дена боледување и други исплати и надоместоци на личните доходи што се подмируваат од доходот.

Средствата за заедничка потрошувачка се распоредуваат во фондот за заедничка потрошувачка и работниците ги користат за: подобности при користење на годишен одмор, пензионирање, одење од организацијата, јубилејни и други прослави, исполнување на одреден стаж во организацијата, дотација на општествената исхрана во објектите на општествен стандард над износот одреден со општествениот договор, помош во случај на болест и смрт, повремена помош на семејството на починатиот работник и други лични примања од средствата за заедничка потрошувачка, како и издатоците по основ на солидарност.



## Член 21

Делот од чистиот доход што се насочува за проширување на материјалната основа на здружениот труд ги опфаќа:

- средствата издвоени во деловен фонд;
  - средствата за амортизација над износите на со закон пропишани стапки;
  - делот од средствата за заедничка потрошувачка што нема карактер на лични примања: за станбена изградба над договорената стапка, за изградба и опрема на објекти од општествен стандард, за стручно образование и школување на кадри, за потребите на општествените дејности и за други општи и заеднички општествени потреби што немаат карактер на договорни и законски обврски од доходот;
  - средствата на другите фондови наменети за проширување на материјалната основа на здружениот труд и
  - другите средства наменети за развој на организацијата на здружен труд.
- За проширување на материјалната основа на здружениот труд потписниците ќе ги користат и добиените наменски средства.

## Член 22

Под средства за резерва се подразбираат издвоените средства по пропишаните и договорните стапки и над тие стапки во незадолжителниот дел од резервниот фонд.

## Член 23

Учесниците во самоуправната спогодба се согласни при распоредувањето на доходот во своите самоуправни спогодби да се придржуваат на следните критериуми:

1. Односите во распоредувањето на доходот да бидат во согласност со плановите и програмите за развој на организацијата, групацијата, дејноста, општествените планови и резолуциите за основите на политиката и општествено-економскиот развој во тековната година и мерките на основната политика на општествено-економските заедници.

2. Издвојувањето на средствата за лични доходи да се врши зависно од обемот и квалитетот на вложениот труд, порастот на остварениот доход и достигнатото ниво на продуктивноста на трудот во организацијата во однос на нивото на општествената продуктивност на трудот во Републиката, мерена според остварениот целокупен доход по условен работник.

3. Пред распоредувањето на доходот да го утврдуваат нивото на деловниот успех и влијанието на одделните фактори на деловниот успех и остварениот доход и во зависност од тоа да определуваат пропорции за распоредување на доходот. Притоа должни се да обезбедат:

а) зголемувањето на доходот што е резултат на порастот на продуктивноста на трудот, зголемениот степен на користење на деловните средства, заштедите и трошоците на работењето и сл., да биде основ за зголемено издвојување на средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците и

б) делот од доходот што се остварува како резултат на посебни погодности во работењето, исклучувајќи ги од ова дотациите — да се издвојува за проширување на материјалната основа на здружениот труд.

4. Организациите на здружен труд — потписници на спогодбата, што ќе остварат поголем доход врз основа на зголемена програма на услугите и зголемено користење на општествените средства од просекот во дејноста, релативно повеќе ќе издвојуваат со средствата за проширување на материјалната основа на здружениот труд и за резерви, а соодветно на тоа и за зголемување на личните доходи на своите работници над просекот од дејноста.

5. Распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи да се засновува и на напоредната анализа на остварените резултати во работњето на организацијата во однос на просечните резултати во работата на дејноста на подрачјето на општествено-политичката заедница во која делува и работи соодветната организација на здружен труд.

## Член 24

Организацијата на здружен труд од областа на средствата за јавно информирање ќе распореди дел од чистиот доход за материјален развој и за резерви најмалку во износ предвиден со програмата за работа и договорената цена на услугите, а за лични доходи и заедничка потрошувачка најповеќе во износ што соодветствува на придонесот на работниците во остварувањето на чистиот доход, поаѓајќи при тоа од нивото на личните доходи по условен работник и заедничка потрошувачка по работник што се остварува во стопанството на подрачјето на Републиката односно општината како задолжително мерило.

## Член 25

Учесниците во спогодбата се согласни сведувањето на просечниот број работници на условни работници до усвојувањето на коефициентите на ниво на СФРЈ, да го вршат на начин предвиден со член 33 од Републичкиот општествен договор.

Пондерационите коефициенти од ставот 1 на овој член не можат да бидат основ за утврдување на висината на личните доходи на работниците и за мерење на индивидуалните резултати во работата и работниот процес на работите.

## Член 26

Учесниците во спогодбата се спогодија работниците — новинарите што имаат над 15 години новинарски работен стаж, писатели, афирмирани музичари и други уметници со над 15 години соодветен работен стаж да ги распоредат во квалификациона група — работник со висока школка подготовка.

За работниците кои работат на работни места на кои им се признава бенифициран работен стаж се зема коефициентот на првата повисоко квалификациона група.

## Член 27

Учесниците во спогодбата се спогодија на работниците кои работат на работно место со посебни услови, чие штетно дејство во работната способност и здравјето на работникот не можат да се отстранат со заштитни мерки да се одредува коефициент на првата повисока квалификациона група.

Посебни услови на работа постојат:

— на работни места на кои од работникот се бара брзо да реагира на настаните во земјата и во странство, како и реализирање на истите во печатницата;

— на работни места на кои работата мора да се врши со хемикалии, отровни гасови, сув воздух и сл.

— на работните места за кои работата мора да се врши ноќе, недела и во државни празници;

— на работни места на кои работата се врши во тешки климатски услови (работа на антенски систем и други уреди на отворен простор);

— на работни места во простории кои немаат природно светло, потоа во простории со механичка бука која може да го оштети слухот, или со висока температура која е предизвикана од уредите за емитување, рефлектори и други уреди за осветлување и

— на работни места во предавателите вон населените места, како и на работни места на кои се работи со уреди со високи фреквенции и со фреон зрачења од електронските уреди.

## Член 28

Работа под посебни услови во смисла на претходниот член на оваа спогодба се обавува на следните работни места:

— новинари, спикери, монтери на антенски системи и преносна техника, работници на преносните врски, работници во студијата и предавателите, филмски и фото-лаборанти, сниматели на тон и слика, монтажери, работници за одржување на локални станици, преноси, ложачи на парни котли, коректори, стенографи, телепринтеристи, работници во: машинска слагачница, рачна слагачница, репрофотографија, цинкографија, стереотипија, ро-тоофсет и висока ротација.

## Член 29

Распоредувањето на работниците во квалификациони групи според членот 26 став 1 од оваа спогодба ја исклучува примената на одредбите на член 27 од оваа спогодба.

## Член 30

Работните места, односно работниците што работат на работните места кои се распоредуваат во квалификациони групи согласно чл. 26 и 28 од оваа спогодба ги утврдува најмалку еднаш годишно комисијата на групацијата што ја формира конференцијата на учесниците во спогодба како свој извршен орган.

#### IV. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ

## Член 31

Учесниците во спогодбата се обврзуваат со своето постојано и организирано дејствување да придонесуваат во самоуправните спогодби да се утврдуваат мерила и критериуми кои ќе овозможуваат работникот во основните организации и работните заедници да го утврдува својот личен доход според резултатите од својот труд.

## Член 32

Учесниците во спогодбата се спогодија секој учесник во спогодувањето задолжително да утврди сопствени основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи.

Работниците во основните организации на здружен труд и работните заедници не можат да вршат распределба на средствата за лични доходи ако не утврдат сопствени основи и мерила за распределба на личните доходи во согласност со оваа спогодба.

Во случајот на претходниот став заедничката комисија, односно надлежниот орган може да ги одреди мерките што се преземаат заради општествена заштита на самоуправните права и на општествената сопственост.

## Член 33

Во остварувањето на начелото од чл. 31 од оваа спогодба со утврдените заеднички основи и мерила учесниците во спогодбата се должни да обезбедуваат за еднаква работа и резултати во работата на работниците да им припаѓа приближно еднаков личен доход, а разликите во висините на личниот доход да произлегуваат единствено од разликите во продуктивноста, остварените резултати и минатиот труд.

## Член 34

Учесниците во спогодбата се обврзуваат со своите самоуправни спогодби конкретно да ги разработат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи врз основа на проценка на работните места и да го утврдат индивидуалниот работен придонес во остварувањето и зголемувањето на доходот на секој работник одделно.

Учесниците во спогодбата се спогодија појдовните основи за личните доходи на работниците во основните организации на здружен труд и работните заедници да ги утврдуваат врз основа на единствени основи и мерила за проценка на работните места.

Начинот на следењето и оценувањето на остварените резултати во работата на секој работник по обем, квалитет и благовременост потписниците на спогодбата ќе ги регулираат со свои самоуправни акти.

## Член 35

Проценката на работните места се врши врз основа на следните основи и мерила:

1. видот и сложеноста на работите на работното место што се оценува според стручната квалификација (видот и степенот на школската спрема, работното искуство, како и други знаења потребни за нормално извршување на работите на работното место) што се бара за нормално извршување на работите на работното место;
2. одговорноста што се презема на работното место и организационата способност;
3. напори при работата и
4. услови на работа.

## Член 36

Категоризацијата на работните места според видот и сложеноста на работите на работното место, степенот и интензитетот на одговорноста што се презема на работното место и организационата способност, напорите во работата и условите за работа да ја вршат потписниците на овој самоуправен акт.

Со примената на основите и мерилата за проценка на работните места се утврдува вредноста на секоје работно место што претставува почетно учество во распределбата на средствата за лични доходи на работникот на работното место.

## Член 37

Почетниот стартен личен доход на приправниците не може да биде помал од 80% од износот на почетното учество на работното место (почетен стартен личен доход) на кое работникот се подготвува или на работникот од иста квалификација и занимање.

## Член 38

Работникот ќе остварува личен доход во висина на почетното учество ако во текот на месецот уредно, благовремено и одговорно по обем и квалитет ги извршува работите на работното место, предвидени со соодветен акт на потписникот.

Потписниците на спогодбата се обврзуваат дека со свои самоуправни акти поблиску ќе ги разработат мерилата и критериумите од претходниот став, а во зависност од природата и специфичностите на работите да утврдат и други мерила и критериуми за проценка на индивидуалните резултати на работникот.

Со примената на мерилата и критериумите од ставот 1 и 2 од овој член, а по постапка утврдена со самоуправен акт на потписникот, учеството на работникот во распределбата на средствата за лични доходи може да биде помало или поголемо од почетното учество со тоа што не може да биде помало од износот што му ја обезбедува неговата материјална и социјална сигурност (гарантиран личен доход). Потписниците на спогодбата се обврзуваат со организирано дејствување да придонесуваат во самоуправните спогодби да се утврдуваат мерила и критериуми кои ќе овозможуваат работникот во основните организации и работните заедници да го утврдува својот личен доход според резултатите од својот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен труд и со стопанисувањето со општествените средства како со свој и општествен минат труд го дал за зголемувањето на доходот на основните организации во согласност со начелото на распределбата според трудот и сразмерно со порастот на продуктивноста на својот труд

и на трудот на работниците во другите основни организации со кои ги здружил трудот и средствата, и на вкупниот општествен труд и начелото на солидарноста, особено со користење на средствата за заедничка потрошувачка, поаѓајќи притоа секогаш од претпоставка дека секој труд може да се мери.

#### Член 39

Учесниците во спогодбата се спогодија личниот доход на работниците по основ на минат труд — работно искуство да се утврдува во зависност од порастот на доходот и придонесот на работниците што произлегува од политиката на вложувањето на средствата за проширување на материјалната основа на трудот и зголемената продуктивност на трудот.

До донесувањето на заедничките основи и мерила за остварување на правата на работниците по основ на минат труд на ниво на федерацијата, учесниците во спогодбата се спогодија по основ на минат труд на вработените работници личниот доход да им се зголеми за 0,40% (мажи) и 0,45% (жени) од почетното учество во распределбата на средствата за лични доходи на работникот на работното место за секоја година работен стаж до стекнување право на старосна пензија, со тоа што овој износ не може да биде поголем од 15% од износот што претставува почетно учество во распределбата на средствата за лични доходи на работникот на работното место.

#### Член 40

Најнискиот личен доход на работниците остварен за полно работно време и нормален учинок не може да биде помал од 65% од просечниот личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година.

#### Член 41

Највисок личен доход што може да се исплати по сите основи (без минат труд) на работници на работни места каде работниот придонес непосредно не се мери, а поаѓајќи од критериумите во чл. 20 од Републичкиот општествен договор, може да изнесува во однос на просекот во Републиката односно општината просечно месечно најмногу и тоа:

1. во РТС и НИП „Нова Македонија“ до 3,7 пати;
2. во неделните весници и до 3,3 пати;
3. во петнаесетдневните весници, списанијата, Радио Битола, Радио Охрид, Радио Гевгелија и центрите за печат и радио до 3,00 пати и
4. во останатите радиостаници и информативни гласила до 2,8 пати од исплатениот месечен просечен исто личен доход во стопанството во СРМ во претходната година.

При утврдувањето на највисокиот личен доход организацијата е должна да се усогласува со највисоките лични доходи за исти или слични функции на подрачјето на Републиката, односно општината, така да највисокиот личен доход од претходниот став не може да биде повисок од личниот доход за најдоговорните функции во Републиката односно општините.

Во највисокиот личен доход на работникот од став 1 на овој член влегува вкупниот износ на личен доход што работникот ќе го оствари во една или повеќе организации со полно или неполно работно време или со работа по договор за дело како и сите надоместоци и награди кои организацијата ги исплатува на работникот по основ на работа, со исклучок на надоместоците и наградите по основ на новаторство и рационализаторство, патенти, авторски права, награди за животно дело, награди по основ на високи општествени признања и награди за посебно остварени резултати во работата.

Исплатата на сите примања, кои се остваруваат во друга организација, а кои влегуваат во највисокиот личен доход се врши преку органи-

зацијата во која работникот е на работа со полно работно време.

#### Член 42

За работа подолга од полното работно време, почетното учество во распределбата на средствата за лични доходи на работникот на работното место (почетниот стартен личен доход) се зголемува до 50 отсто.

#### Член 43

Работа подолга од полното работно време организацијата може да воведи кога ќе ја задеси несреќа или непосредно и престои, а особено во следните случаи:

— елементарни непогоди (земјотрес, поплава, одрон на земјиште, суша, ерупција на природни гасови и течности, силни дождови, снежни лавини и сл.);

— епидемии или зарази што ги доведуваат во опасност животите или здравјето на луѓето или во поголем обем го загрозуваат сточниот или растителниот фонд или други материјални средства;

— пожари, експлозии и јонизирани зрачења;

— загадување на вода, животни намирници и други предмети за људска исхрана во поголем обем;

— сообраќајни или други несреќи со кои се загрозуваат животите или здравјето на луѓето или материјалните средства во поголем обем;

— заради информирање на јавноста во случаите од претходните алинеи на овој член од спогодбата.

Работа подолга од полното работно време основната организација може да воведи и кога тоа е неопходно:

— да се заврши процесот на работата чие траење не можело да се предвиди (измена на програмите, воведување на нови емисии и рубрики, завршување на планираната работа на подготовката на весникот или снимањето на емисијата под услов таа работа да не може да се одложи, завршување на неодложни монтажни и ремонтни работи, изработка на неодложни сценски елементи и реквизити, изведување на експерименти, завршување на печатењето на весникот или книгата, завршување на експедицијата на весникот);

— да се замени ненадејно отсутниот работник во процесот на производството што непрекинато трае, поточно да се замени смената која не дошла на работа или касни;

— да продолжи започнатата работа на отстранувањето или спречувањето на дефектите на средствата за работа, суровините и материјалите кои би можеле да нанесат знатна материјална штета, прекинување на работата и сл. и тоа толку време колку е потребно да се отстранат или спречат последиците;

— да се обават вонредни работи кои настанале по сила на нови прописи, односно со измените и дополнувањата на законските прописи.

#### Член 44

За работа обавена ноќе помеѓу 22 часот и 5 часот наредниот ден на работникот му припаѓа зголемен личен доход до 35% од почетното учество во распределбата на средствата за лични доходи на работникот на работното место (почетен стартен личен доход).

#### Член 45

За работа во државни празници и во денови на одмор, покрај надоместокот според одредбите на законот, на работникот му припаѓа и зголемен личен доход за извршената работа во висина до 50% од почетното учество во распределбата на средствата за лични доходи на работникот на работното место (почетен стартен личен доход).

#### Член 46

Учесниците во спогодбата се спогодија при пресметувањето на просечниот број на вработените и бројот на условните работници да се земе предвид и работата извршена во граѓанско-правен однос.

Извршената работа во граѓанско-правен однос се сведува на работа на работникот со полно работно време.

#### Член 47

Потписниците на спогодбата се согласија граѓанско-правен однос да можат да склучат за извршување на следните работи:

- за повремени работи на стручниот и другиот персонал на подготовки и снимање на радио и тв емисии;
- за повремено собирање материјали за емисии;
- за повремени оценки и прегледи на партигурите и снимените материјали;
- за следење на приемот на ТВ програмите, известување за дефекти на репетиторот (прекинување на програма, слика, тон и сл.);
- за работа на стручните советници ангажирани од други организации;
- за изработка на градежни, технички, економски и други елаборати и проекти;
- за работа во повремени и стални комисии за оценка на проектите по конкурс, коопулација на објекти, арбитражење во спорови, полагање испити за признавање интерна квалификација во организацијата, за работа во жирија и слично;
- за предавање на курсеви и семинари за стручно оспособување на работниците што се одржуваат во организацијата;
- за вршење надзор на градежни, занаетчиски и други работи;
- за геодетски премерувања, лоцирање на теренот, статички и други пресметки;
- за преведување, лекторирање и коректура;
- за усогласување на вистинската и книговодствена состојба на годишното инвентарисување, за средување на архивата и документацијата;
- за препишување и корекција на нотниот материјал;
- за краткотрајно помагање на стенографите, дактилографите и цртачите;
- за обработка на фото-материјали;
- за студии и истражување на програмите, за испитување на јавното мислење за радиотелевизииските програми и весниците;
- за вршење повремени контрола на непријавени корисници на радио и тв приемници;
- за наплата на долговите од корисниците на радио и тв приемниците;
- за одржување и поправка на телепринтерите, машините за пишување и сметање, фото апарати, линкови и другите уреди;
- за монтирање на радиотелевизиска и друга опрема;
- за собирање на економски огласи;
- за разни занаетчиски услуги;
- за услуги на неквалификувани работници (товарање, истоварање, пренос, чување на инструменти и слично);
- за учествување во квиз емисии и сл.;
- за вршење услуги од набавна природа, за прикажување на модели, за услуги на слободни филмски работници и други уметници и фоторепортери;
- за услуги на каскадери, дублери, статисти и сл.;
- за вонредни работи што се јавуваат повремено или привремено, кои по својата природа, односно организација на работа не се вршат секојдневно, односно во поголем обем.

### V. НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА

#### Член 48

Работникот има право на надомест на личен доход во следните случаеви:

- за време на годишен одмор,
- за време на платено отсуство од работа,
- за време на државни празници,
- за време на боледување,
- за време на притвор или истражен затвор,

- за време на привремено оддалечување од работа,
- за време на воена вежба, цивилна и ОНО,
- за време на вршење на јавна функција и
- поради одзивање на покана на војни и други органи.

#### Член 49

За време на користење на годишен одмор на работникот му припаѓа надоместок на личниот доход во висина на почетното учество во распределбата на средствата за лични доходи на работникот на работното место (почетен стартен личен доход) или во висина на просечната аконтација на личниот доход што работникот го остварил во периодот од 6 месеци пред месецот во кој го користи годишниот одмор.

#### Член 50

За време поминато на платено отсуство работникот има право на надоместок во висина на почетното учество во распределбата на средствата за лични доходи на работникот на работното место (почетен стартен личен доход).

#### Член 51

За деновите на државни празници кога работникот не работи има право на надоместок на личен доход во висина на просечниот дневен личен доход од почетното учество во распределбата на средствата за лични доходи на работникот на работното место (почетен стартен личен доход) што му припаѓа во месецот во кој не работел поради државниот празник.

#### Член 52

За време на привремена неспособност за работа (заради боледување) на работникот му припаѓа надоместок на личен доход до 30 дена и тоа:

- во случај на несреќа на работа, професионално заболување и породилно отсуство 100% од износот на просечниот личен доход остварен во претходната година;
- за останатите случаи на спреченост на работа во траење до 7 дена 80% од просечниот личен доход остварен во претходната година;
- за останатите случаи на спреченост за работата во траење од 8 до 30 дена во висина од 90% од просечниот личен доход остварен во претходната година.

Надоместокот на личниот доход по основите и мерилата на овој член не може да биде поголем од личниот доход кој работникот би го остварил на своето работно место, ниту помал од личниот доход од чл. 40 од оваа спогодба.

#### Член 53

За време на притвор или истражен затвор на работникот му припаѓа надоместок на личниот доход во висина од 1/3 (една третина), (ако не издржува семејство), односно 1/2 (една половина), (ако издржува семејство), од просечната аконтација на личниот доход за претходните три месеци, на товар на органот кој го наредил притворот, односно истражниот затвор.

Надоместокот од претходниот став на работникот му припаѓа од денот кога е ставен во притвор до денот кога е пуштен на слобода, односно до денот на правосилноста на судската одлука.

Ако против работникот е запрено кривичното гонење, или со правосилна пресуда е ослободен од обвинение, но не поради ненадлежност на судот, на работникот му се исплатува разликата од личниот доход, исто така на товар на органот што го наредил притворот, односно истражниот затвор.

#### Член 54

На работникот, кој со одлука на надлежен орган е оддалечен од основната организација на здружен труд или работната заедница му припаѓа надоместок на личен доход во висина од 75% (ако из-

држува семејство) односно 1/2 (една половина), (ако не издржува семејство) од просечната аконтаџија на личниот доход за последните три месеци.

Ако работникот е отстранет од своето работно место и распореден на друго работно место, учествува во распределбата на личните доходи по основите и мерилата за тоа работно место.

Ако против работникот е запрена постапката за утврдување повреда на работната должност или со правосилна одлука на надлежниот орган е утврдено дека работникот не сторил повреда на работната должност, на работникот му се исплатува разлика од личниот доход.

#### Член 55

За време на отсуство од работа поради воена вежба, цивилна заштита или ОНО, вршење на јавни функции, како и одзивање на покана на воени и други органи, на работникот му припаѓа надоместок на личен доход во висина на просечната аконтаџија од личниот доход остварен за последните три месеци.

Средствата од претходниот став што се исплатуваат на работникот паѓаат на товар на органот што го предизвикал отсуството од работа.

### VI. ЛИЧНИ ПРИМАЊА НА ТОВАР НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ

#### Член 56

Работникот има право на лични примања на товар на материјалните трошоци на работењето и тоа:

- за службено патување во земјата и странство,
- трошоци за употреба на сопствен автомобил за службени потреби,
- трошоци за превоз на работа и од работа,
- теренски додаток,
- надоместок за одвоен живот и
- регрес за исхрана во текот на работата.

#### Член 57

На службено патување на работникот во земјата му следуваат трошоци за превоз, надоместок за исхрана и сместување (дневница) и надоместок на други трошоци што се признаваат по оваа самоуправна спогодба.

Работникот има право на трошоци за превоз во висина одредена со ценоникот на железницата, брод, автобус, или авион на одредена релација. Наредбодавецот определува кое превозно средство ќе користи работникот.

Висината на дневницата е иста за сите работници на потписниците на оваа спогодба, без оглед на нивната квалификација и работното место на кое се распоредени.

Полната дневница за службено патување во земјата изнесува најмногу до 12% од просечниот нето месечен личен доход остварен во Републиката во претходната година, а ако одделно се признаваат трошоците за ноќевање до 15%.

Висината на дневницата се определува со посебен акт на потписникот.

Дневницата за службено патување во странство изнесува во висина утврдена за работниците на сојузните органи на управата, а ако се признаваат трошоците за ноќевање се намалува за 30%.

Полна дневница на работникот му припаѓа кога на службен пат ќе проведе непрекинато 24 часа, како и за остатокот на времето подолго од 12 часа, а за времето од 8 до 12 часа половина дневница.

Ако службеното патување траело еден ден и тоа повеќе од 12 часа без да се користи ноќевање износот на дневницата се намалува за 30%. Овој износ се намалува во случај кога одделно ќе се признаваат трошоците за ноќевање.

#### Член 58

На работникот му припаѓа надоместок за користење на сопствено возило за службена употреба најмногу до 25% од цената на бензинот за секој прејден километар.

#### Член 59

Работникот има право на надоместок на трошоците за превоз на работа и од работа во висина на трошоците за превоз со превозно средство на јавниот сообраќај, намален за 10 динари, доколку е оддалечен од работното место повеќе од 2 километри.

#### Член 60

На работникот за работа на терен му припаѓа надоместок до 6% дневно од просечниот личен доход во стопанството на Републиката остварен во претходната година.

Работникот има право на надоместок за одвоен живот во висина до 65% од просечниот личен доход во стопанството на Републиката остварен во претходната година.

Правото на надоместок за одвоен живот, за работа на терен и дневниците, меѓусебно се исклучуваат.

#### Член 61

Работникот има право на топол или ладен оброк во текот на работата.

Надоместокот за дополнителен оброк на работниците изнесува најмногу 10% од просечниот личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година.

Надоместок за дополнителен оброк не може да се исплатува во пари или во бонови, а потписниците на оваа спогодба можат да го користат само ако имаат организирана општествена исхрана или ако за работниците откупуваат дополнителни оброци кај организација која се бави со подготвување на оброци.

Средствата од став 1 на овој член паѓаат на товар на доходот.

### VII. ЛИЧНИ ПРИМАЊА ОД ФОНДОТ ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

#### Член 62

Средствата од фондот за заедничка потрошувачка служат за задоволување на заедничките потреби на работниците.

Средствата за заедничка потрошувачка се распоредуваат наменски и покрај останатото се користат и за лични примања на име регрес за годишен одмор, солидарна помош, отпремнина, школување, усовршување и специјализација.

#### Член 63

Работникот има право на надоместок на трошоците за годишен одмор (регрес) во висина од најмалку 30% а најмногу 60% од просечниот месечен нето личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година.

Во регресот за годишен одмор е содржано и регресирањето на пансионот во одморалиштето.

#### Член 64

Отпремнината на работникот кој оди во пензија изнесува најмалку двомесечен а најмногу тримесечен просечен нето личен доход на работникот остварен во последните 12 месеци.

За работниците кои остваруваат помал просечен личен доход од просекот на потписникот на оваа спогодба, како основ за пресметување на отпремнината им се одредува просекот на потписникот на оваа спогодба.

#### Член 65

По основ на солидарна помош, работникот има право:

- на помош на семејството во случај на смрт на работникот во висина на двомесечен нето личен доход на работникот,

— на помош во случај на смрт на член на потесното семејство или подолготрајно боледување на работникот во висина до едномесечен нето личен доход на работникот,

— еднократна помош заради отстранување на штети настанати поради елементарни непогоди и

— еднократна помош во случај на настапување на потешка инвалидност кај работникот.

Помоштите по основ на солидарност на работникот му се исплатуваат по предлог на основната организација на Синдикатот на потписниците на оваа спогодба, а одлука донесува Работничкиот совет на потписникот на оваа спогодба.

#### Член 66

На работникот може да му се исплатуваат јубилејни парични и други награди во висина најмногу до просечниот месечен нето личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година.

### VIII. ОРГАНИ И МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

#### Член 67

Учесниците на спогодбата ги формираат следните органи;

— Конференција на учесниците,

— Комисија како извршен орган на конференцијата.

Комисијата по потреба именува помошни тела (поткомисии) за одделни прашања за спроведување на одредбите од спогодбата.

Конференцијата ја сочинуваат претставници на сите учесници на спогодбата, односно најмалку 30 членови чии мандат трае две години.

Конференцијата првенствено ги обавува следните работи:

— избира членови на комисијата;

— ги разгледува анализите и информациите за примена на спогодбата;

— утврдува предлог на спогодбата, односно на нејзините изменувања и дополнувања; и

— други прашања што се од суштествено значење за спогодбата.

#### Член 68

Комисијата се состои од 7 члена чии мандат трае две години. Комисијата од својот состав бира претседател и секретар.

Комисијата ги обавува првенствено следните работи:

— утврдува нацрт на спогодбата, односно на нејзините измени и дополнувања;

— дава толкување на одредбите на спогодбата;

— ја следи примената на спогодбата и подготвува анализи и информации за конференцијата и учесниците на спогодбата;

— донесува заклучоци и писмено ги опоменува учесниците на спогодбата за неправилностите во примената на спогодбата и ги известува и другите заинтересирани органи и организации;

— донесува одлуки за примена на мерки врз учесниците на спогодбата што не се придржуваат кон обврските од оваа спогодба и

— врши и други работи утврдени со оваа спогодба.

#### Член 69

Секој од учесниците во спогодбата е должен да се придржува кон одредбите од оваа спогодба.

Ако работниците на некој од потписниците на спогодбата не ја прифатат спогодбата или одделни заеднички основи и мерила, организацијата на Синдикатот е должна да организира расправа меѓу работниците и да ги бара причините за таквиот став.

#### Член 70

Секој учесник, Комисијата и Конференцијата ќе го предупреди органот на управување и органот на самоуправни работничка контрола на другиот учес-

ник за дејството и пропустите што не се во согласност со оваа спогодба, односно за неизвршувањето на обврските утврдени со оваа спогодба.

Органот на учесникот кој е предупреден е должен за тоа да заземе став и ги известува сите учесници на оваа спогодба.

Сpreма учесниците во спогодувањето, што ќе утврдат мерила и основи спротивни на оваа спогодба ќе се применуваат мерките утврдени со Закон што се преземаат заради општествена заштита на самоуправните права и на општествената сопственост. Во ваков случај на работниците на потписникот им припаѓа само гарантиран личен доход.

#### Член 71

За обезбедување доследна примена на политиката, основите и критериумите утврдени со оваа самоуправни спогодба, потписниците се должни да водат евиденција за податоците што се од значење за следењето на примената на одредбите од оваа спогодба и да доставуваат извештаи до:

— комисијата и

— Самоуправната работничка контрола.

#### Член 72

Потписниците на спогодбата се обврзуваат заради обезбедување на единствено искажување, спроведување и усогласување на резултатите од работата, стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи, заедничката потрошувачка и останатите лични примања, да применуваат единствена методологија за начинот на редовното следење и информирање што ќе ја утврди Комисијата.

### IX. ПОСТАПКА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

#### Член 73

Постапка за склучување, изменување и дополнување на оваа спогодба може да покрене секој од учесниците на спогодбата.

За предлогот одлучуваат учесниците во спогодбата и го утврдуваат начинот на изработката на нацртот и прашањата што треба да се регулираат со спогодбата.

По конституирањето на органите на групацијата, Комисијата изготвува нацрт на спогодбата и го доставува на сите учесници на спогодбата, кои се должни во рок од 30 дена да се произнесат по предложениот нацрт.

По истекот на рокот од претходниот став Комисијата врз основа нацртот и мислењата и забелешките изнесени во постапката на јавната дискусија од учесниците на спогодбата, изготвува предлог на спогодбата кој го поднесува на Конференцијата на утврдување.

Спогодбата се смета заклучена кога во еднаков текст ќе ја усвојат мнозинството од работниците на учесниците во спогодбата.

Спогодбата по нејзиното усвојување ја потпишуваат овластени претставници на учесниците во спогодбата.

Спогодбата се склучува на неодредено време.

#### Член 74

Оваа спогодба се потпишува во три изворни примероци. Еден примерок се доставува до Републичкиот секретаријат за труд заради воведување во евиденција, еден примерок се наоѓа во Р.О. на Синдикатот на работниците од општествените дејности на Македонија, а еден примерок останува на чување кај претседателот на Конференцијата.

Оверени преписи од спогодбата се доставуваат до сите учесници во спогодбата.

#### Член 75

Административно-техничките работи за потребите на Конференцијата и Комисијата ги врши редакцијата на весникот „Студентски збор“.

Трошоците за изработка и спроведување на оваа спогодба ги сносат солидарно учесниците во спогодувањето.

#### Х. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

##### Член 76

Учесниците на спогодбата се обврзуваат дека ќе ја усогласуваат оваа спогодба со измените и дополнувањата на општествените договори за заедничките основи на самоуправното уредување на доходите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за личните доходи во СФРЈ и СРМ.

##### Член 77

Кон оваа спогодба може да пристапат дополнително и други учесници кои со одлука ќе ги прифатат во целост одредбите од оваа спогодба и за тоа писмено ќе ја известат Комисијата.

Учесник во спогодбата може да истапи од оваа спогодба под услов за тоа писмено да ја известат Комисијата најмалку шест месеци пред денот на истапувањето.

##### Член 78

Потписниците на спогодбата се обврзуваат во рок од 60 дена од влегувањето во сила на оваа спогодба да ги усогласат своите интерни самоуправни акти со одредбите на оваа спогодба и тие не смеат да бидат во спротивност со оваа спогодба и да ги достават до Комисијата.

##### Член 79

Оваа спогодба влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува:

— одредбите за усогласување на условите за стекнување на доходот и за усогласување на распоредувањето на доходот од 1. I. 1976 година и  
— останатите одредби од денот на нејзиното влегување во сила.

На ден 17. V. 1976 година во 12 часот во Скопје во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија се состанаа овластените претставници на учесниците во спогодувањето и откако претходно ги депонираа записниците од собирачите на работниците за прифаќање на оваа спогодба, ја потпишаа спогодбата.

#### ПОТПИСНИЦИ НА СПОГОДБАТА:

НИП „Нова Македонија“ — Скопје

1. ООЗТ Редакција „Нова Македонија“  
**Горѓи Гоцовски**, с. р.
2. ООЗТ Редакција „Вечер“  
**Бранислав Калеников**, с. р.
3. ООЗТ Редакција „Флака е влазнимит“  
**Трајко Димитриевски**, с. р.
4. ООЗТ Редакција „Бирлик“  
**Гулер Селим**, с. р.
5. ООЗТ Редакција „Детска радост“  
**Борис Благоевски**, с. р.
6. ООЗТ Заедница за издавачка дејност  
**Бане Ковач**, с. р.
7. ООЗТ Редакција „Остен“  
**Душан Јеленковиќ**, с. р.
8. ООЗТ Комерционала  
**Драгица Калеова**, с. р.
9. ООЗТ Печатница  
**Бранко Јаневски**, с. р.
10. Работна заедница на заеднички служби  
**Милица Динова**, с. р.

#### II ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА

11. Редакција „Комунист“ — Скопје  
**Дафина Илиева**, с. р.
12. Редакција „Трудбеник“ — Скопје  
**Горѓија Најдоски**, с. р.
13. Редакција „Стопански весник“ — Скопје  
**Киро Мукаетов**, с. р.
14. Редакција „Трибина“ — Скопје  
**Љубе Тасевски**, с. р.
15. Редакција „Млад борец“ — Скопје  
**Миле Марковски**, с. р.
13. Редакција „Студентски збор“ — Скопје  
**Насте Стојкоски**, с. р.
17. Редакција „Битолски весник“ — Битола  
**Владо Додовски**, с. р.
18. Редакција „Просветена жена“ — Скопје  
**Вера Ивановска**, с. р.
19. Редакција „Просвета“ — Скопје  
**Нада Галевска**, с. р.
20. Редакција „Просветен работник“ — Скопје  
**Никола Димитров**, с. р.
21. Редакција „Културен живот“ — Скопје  
**Борис Вишински**, с. р.
22. Редакција „Современост“ — Скопје  
**Даница Дамевска**, с. р.
23. Редакција „Разгледи“ — Скопје  
**Марика Јовановска**, с. р.
24. „Билтен“ — орган на општествено политичките организации на СРМ  
**Милан Дамчевски**, с. р.

#### III РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ И РАДИО СТАНИЦИ

25. ООЗТ Радио — Скопје  
**Томе Серафимовски**, с. р.
26. ООЗТ Телевизија — Скопје  
**Димитар Солев**, с. р.
27. ООЗТ Предаватели и врски — Скопје  
**Благоја Ончевски**, с. р.
28. ООЗТ Заедничка дејност на РТС — Скопје  
**Лазо Димитровски**, с. р.
29. Радио Штип — Штип  
**Камче Митев**, с. р.
30. Радио Струмица — Струмица  
**Благој Крстев**, с. р.
31. Л. Р. С. Титов Велес  
**Велко Спасовски**, с. р.
32. Радио Гевгелија — Гевгелија  
**Борис Каев**, с. р.
33. Радио Охрид — Охрид  
**Томе Батковски**, с. р.
34. Радио Гостивар — Гостивар  
**Гале Фидановски**, с. р.
35. Радио Дебар — Дебар
36. Радио Битола — Битола  
**Ристо Невеноски**, с. р.

#### IV ЦЕНТРИ

37. Центар за информирање и издавачка дејност  
„Полог“ — Тетово  
**Фарук Лоќан**, с. р.
38. Центар за печат и радио — Прилеп  
**Станко Конески**, с. р.
39. Установа за локален печат и радио станица — Куманово  
**Бранислав Пешиќ**, с. р.

## V

40. Републички одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности на Македонија  
Секретар,  
м-р Славко Гелевски, с. р.

По извршеното срамнување, установено е дека во текстот на Општествениот договор за висината и движењето на средствата за финансирање на општатата и заедничката потрошувачка во општините во 1976 година, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 17/76, се поткраднала грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А  
НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА И ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО ОПШТИНИТЕ ВО 1976 ГОДИНА

Во членот 2, став 3, ред трети наместо бројката „1976“ треба да стои „1975“.

Републички секретаријат за законодавство и организација, бр. 12-572/2 од 14. јуни 1976 година, Скопје.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

259.

Врз основа на член 13 став 1, алинеја 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување, на седниците на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржани на 23 јуни 1976 година, донесоа

## О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРЕПИШУВААТ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОДНОСНО ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

1. Во Одлуката за утврдување Листата на готовите лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на заедниците на здравственото осигурување на работниците односно земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 27/74, 50/74 и 5/76), Листата на лековите се дополнува со следните лекови:

Ред. број	НАЗИВ НА ЛЕКОТ	Производител на лекот	Форма на лекот
1.	Aldactione-100	Галеника	таблети
2.	Alphacilin	Лек	суспензија
3.	Amoxil	Плива	капки
4.	Atromidin	Крка	капсули
5.	Bactisubtil	Галеника	капсули
6.	Buscol-compositum	Плива	супозиториј
7.	Dorsilon	Лек	таблети
8.	Esperson	Југоремедија	маст
9.	Floxapen	Плива	капсули
10.	Glongyn	Лек	таблети
11.	Jadit	Југоремедија	прашак, раствор, маст
12.	Jadit II	„	раствор
13.	Ladiomil	Плива	таблети
14.	Lanitop	„	таблети и капки
15.	Lexotan	Галеника	таблети
16.	Liioresal	Плива	таблети
17.	Madopar	Галеника	капсули
18.	Palitrex	„	капсули и сува смеса
19.	Priscol	Плива	маст за очи и капки за очи
20.	Reasec	Крка	таблети
21.	Redergin	Лек	таблети
22.	Stediril M	Крка	дражеи
23.	Stugeron Forte	Крка	капсули
24.	Symmetrel	Плива	таблети
25.	Tavor	Лек	таблети
26.	Tiaren	Плива	капсули
27.	Trental	Југоремедија	дражеи
28.	Ultracortenol	Плива	маст за очи и капки за очи
29.	Ventolin	Плива	сируп
30.	Voltaren	Плива	таблети и супозитории
31.	Yermonil	Плива	дражеи



2. Лековите Stediril M i Vermonil може да ги препишува само лекар специјалист по гинекологија и акушерство.

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

Број 01-878/1-76  
23 јуни 1976 година  
Скопје

Претседател,  
Никола Арсовски, с. р.

260.

Врз основа на член 5 т. 8 од Законот за самоуправни интересни заедници за станување („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), а во врска со член 7 т. 9 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за станување, Собранието на заедницата, на својата седница одржана на ден 18. 7. 1975 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕС ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

#### Член 1

Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд, регистрирани како установи, распоредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, должни се да плаќаат придонес за станбена изградба по стапка од 4% применувана на доходот и да го внесуваат на сметка на Заедницата за станување.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход, намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

#### Член 2

Организациите и заедниците од областа на културата, социјалната дејност, општествените и државни органи и служби распоредени во областите 9—0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, се должни да плаќаат придонес по стапка од 4% применувана на бруто личниот доход и да го внесуваат на сметка на заедницата за станување.

#### Член 3

Обврзници на придонес од личниот доход по стапка од 4% применувана на бруто личен доход се работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд од други лица.

#### Член 4

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапка од 4% е Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за пензионерите и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата и тој служи како основица.

#### Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од доходот се врши според прописите за данокот на доход на основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, а од личниот доход според прописите за даноките на граѓаните.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1976 година.

#### Бр. 7

18 јули 1975 година  
Демир Хисар

Собрание на СИЗ за станување  
Претседател  
Живко Ивановски, с. р.

## Обласен гел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Ајше Сопи од Скопје, ул. „135“ бр. 116, против тужениот Феим Беља од Скопје, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Феим Беља од Скопје, сега со непозната адреса, да се јави во судот и да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе му биде одреден старател во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 386/76. (61)

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Сали Разије од Скопје, ул. „142“ бр. 80 поднесе предлог до Општинскиот суд Скопје II за докажување смртта на Сали Саит од село Блаце, Скопско, кој наводно загинал при крајот на 1944 година, за време на ослободувањето на село Блаце а во матичната книга на умрените не е заведен.

Бидејќи лицето Сали Саит е во неизвесност, се повикува да се јави доколку е во живот како и сकोј оној што знае за неговиот живот, да му јави за тоа на судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на Општинскиот суд Скопје II. По истекот на овој рок судот ќе донесе решение со кое се утврдува дека лицето Сали Саит од село Блаце умрел кон крајот на 1944 година.

Од Општинскиот суд Скопје II, ВПС, бр.58/76. (60)

## МАЛИ ОГЛАСИ

#### Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Димитри Нелоски с. Враништа, Струга. (1407)

Работна книшка на име Лилјана Ѓурова, ул. „Владимир Назор“ бр. 148, Т. Велес. (1408)

Свидетелство за осмолетка на име Муслија Мусли, с. Г. Палчиште, Тетово. (1409)

Свидетелство од IV одделение на име Даут Алили, с. Ново Село I, Тетово. (1410)

Свидетелство за осмолетка на име Синан Мемети, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 204, Тетово. (1411)

Свидетелство за основно училиште, издадено од с. Желино на име Самет Јусуфи, с. Стримница, Тетово. (1412)

Здравствена легитимација на име Ашим III. Имрази, ул. „29 ноември“ бр. 72, Тетово. (1413)

Возачка дозвола издадена од ОВР — Тетово на име Миле Штакле, ул. „Б. Кидрик“ бр. 49/II, Тетово. (1414)

- Возачка дозвола на име Исмаил Азири, с. Г. Седларце, Тетово. (1415)
- Сообраќајна дозвола на моторно возило ТЕ 28—61 на име Шумадин Мецити, АТП „Радика“ — Гостивар. (1416)
- Свидетелство на име Јован Смилевски, с. Разловци Делчево. (1417)
- Работна книшка на име Лека Авдилбари, с. Радуш, Скопје. (1418)
- Свидетелство од VII одделение на име Борис Димовски, ул. „48“ бр. 5, Драчево, Скопје. (1419)
- Возна книшка бр. 07760, издадена од Општинскиот одбор на Сојузот на слепите на име Методија Дојчиновски, ул. „А. Турунџе“ бр. 15, Битола. (1420)
- Воена книшка на име Алексо П. Димовски, с. Жабјани, Битола. (1421)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Пецо Даскал“ с. Долнени на име Никола Јанески, с. Браилово, Прилеп. (1422)
- Воена книшка на име Александар Трајковски, с. М. Рувци, Прилеп. (1423)
- Ученичка книшка издадена од Гимназијата „Мирче Аџев“ — Прилеп на име Ристе Трајковски, Прилеп. (1424)
- Свидетелство од II година, издадено од Училиштето „Б. Талески“ — Прилеп на име Нада Андреска, с. Модришта, М. Брод. (1425)
- Работна книшка на име Зоран Крстевски ул. „Р. Митровиќ“ бр. 12, Куманово. (1426)
- Здравствена легитимација на име Фекреме Дурмиши, с. Челопек, Тетово. (1427)
- Лична карта на име Фекреме Дуршими, с. Челопек, Тетово. (1427)
- Уверение за положен испит за папучар, издадено од Собранието на општината Тетово на име Ангелко Исаковски, ул. „И. Ј. Рибар“ бр. 87, Тетово. (1428)
- Воена книшка на име Васко Костадинов, ул. „Железничка“ бр. 87, Штип. (1429)
- Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово на име Ристо Нестороски, с. Вратница, Тетово. (1430)
- Здравствена легитимација на име Благоја Илиески, с. Галичани, Прилеп. (1431)
- Индекс бр. 240/75, издаден од ВЕШ — Прилеп на име Христо Таков, ул. „Прилепска“ бр. 55/99, Прилеп. (1432)
- Работна книшка на име Борче Филиповски, ул. „Ужичка“ бр. 21, Куманово. (1433)
- Свидетелство од II година на име Нада Караманова, ул. „4 јули“ бр. 8, Т. Велес. (1434)
- Свидетелство за III година на име Нада Караманова ул. 4 јули“ бр. 8, Т. Велес. (1435)
- Свидетелство од IV одделение на име Нада Караманова, ул. „4 јули“ бр. 8, Т. Велес. (1436)
- Ученичка книшка за IV одделение, издадена од Училиштето „Кочо Рацин“ на име Гоце Ралевски, с. Лознани, Битола. (1437)
- Воена книшка издадена од В. П. — Београд на име Илија Петровски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 161, Битола. (1438)
- Свидетелство за II година хемиско училиште на име Трајчо Наков, ул. „Кукушка“ бр. 24, Т. Велес. (1439)
- Уверение за леблебиција на име Цезаир Абдиламит Амита, ул. „Б. Горев“ бр. 59а, Т. Велес. (1440)
- Свидетелство на име Цвета Пандилеска, с. Јегуновце, Тетово. (1441)
- Ученичка книшка на име Муамет Мурати, Гостивар. (1442)
- Свидетелство за I клас индустриско училиште на име Алајдин Сејфулаи, с. Врапчиште, Гостивар. (1443)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Вајрам Н. Демировски, Скопје. (1449)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Иво Рибар Лола“ во с. Ростуше на име Миљана Мицевска, Скопје. (1450)
- Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар на име Миљана Мицевска Скопје. (1452)
- Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Елизабета Павловска, Скопје. (1453)
- Ученичка книшка за III година, издадена од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Ангеле Спасовски, Скопје. (1454)
- Здравствени легитимации издадени од Скопје на име Зека Зекири и Зулфије Сулејмани, Скопје. (1455)
- Здравствена легитимација издадена од Гевгелија на име Донка Брдарова, Гевгелија. (1456)
- Свидетелство за завршено основно образование, издадено од Основното училиште „А. С. Макаренко“ — Скопје на име Ибраим Шерифов, Скопје. (1457)
- Свидетелство за завршено основно образование, издадено од Основното училиште за возрасни „А. С. Макаренко“ — Скопје на име Снежана Мацинковска, Скопје. (1458)
- Свидетелства за II, III и IV година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Кемаил Исахи, ул. „К. Антевски“ бр. 6, Куманово. (1774)
- Воена книшка издадена од Воената болница во Скопје на име Жарко Љубомир Стаменковиќ, бул. „Лењина“ згр. 1, влез I, 8/36, Ниш. (1775)
- Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Наим Лимани, „Прва“ бр. 186, Куманово. (1863)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Арсена Спиркоска, кеј „Први мај“ бр. 34, Прилеп. (1083)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Основното училиште „Никола Тесла“ — с. Доброчани — Прилеп, на име Илка Ристеска, с. Мажучиште, Прилеп. (1084)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од с. Чаништа на име Параскија Стојаноска, с. Крушејца, Прилеп. (1085)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ПОО „Единство“ — М. Брод на име Томе Јовески, с. Сланско, М. Брод. (1086)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Никола Карев“ — Битола на име Васил Коминоски, с. Буково, Битола. (1087)
- Свидетелство за V одделение, издадено од Училиштето „Пецо Даскалот“ — С. Долнени, на име Костадинка В. Атанасоска, с. Долнени, Прилеп. (1088)
- Диплома издадена од Трговското училиште „3 Ноември“ — Прилеп на име Димитар Илиоски, ул. „М. Тито“ бр. 79, Прилеп. (1089)
- Здравствена легитимација на име Никола Трендафилоски, ул. „Г. Сугаре“ бр. 4, Прилеп. (1090)
- Работна книшка издадена од ОС — Кратово на име Јошко Стоилковски, с. Шопско Рударе, Кратово. (1092)
- Работна книшка на име Енвер Рамадани, с. Добарце, Тетово. (1093)
- Свидетелство од VIII одделение на име Здравко Илиески, с. Чајле, Гостивар. (1094)
- Свидетелство за VIII одделение на име Методи Шази, с. Балиндол, Гостивар. (1095)
- Ученичка книшка од I до VI одделение, на име Јаким Марков, с. Дуф, Гостивар. (1096)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Никола Тесла“ с. Дупјачани, на име Славко Кимоски, с. Десово, Прилеп. (1097)
- Здравствена легитимација на име Кемал Ш. Јојовски, ул. „Титово Ужице“ бр. 22, Битола. (1098)
- Здравствена легитимација на име Цвета Милевска, ул. „К. Јосифовски“ бр. 184, Прилеп. (1099)
- Работна книшка на име Мурат Мурсељи, ул. „Кафкаска“ бр. 10, Тетово. (1100)
- Работна книшка на име Јамин Салиџи, с. Теарце, Тетово. (1101)

- Работна книшка издадена од ОС — Винаца на име Сребран Санде Илиев, с. Градец, Винаца. (1102)
- Свидетелство за квалификуван работник, издадено од ОН Одбор — Винаца на име Симеон Ј. Миленковски, Винаца. (1103)
- Здравствена легитимација на име Велика Цветановска, с. Лажец, Битола. (1104)
- Работна книшка издадена од ОС — Куманово на име Рамадан Мустафа, ул. „Хр. Карпош“ бр. 67, Куманово. (1105)
- Работна книшка издадена од ОС — Куманово на име Петар Божиновски, с. Четирце, Куманово. (1106)
- Работна книшка издадена од ОС — Куманово на име Гуро Додевски, ул. „Пчинска“ бр. 125, Куманово. (1107)
- Воена книшка на име Ајредин Ризвани, с. Долно Татеша, Струга. (1108)
- Работна книшка на име Зија Османи, с. Бродец, Тетово. (1113)
- Оружен лист бр. 549 и 550, издаден од ОВР — Тетово на име Трпко Илиески, с. Рогачево, Тетово. (1114)
- Работна книшка на име Мутат Луши, ул. „Београдска“ бр. 25, Гостивар. (1115)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Осмолетката „29 ноември“ с. Уеје, Скопско на име Севда Трпчевска, Скопје. (1051)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ахмет Руфати, Скопје. (1052)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марјан Анчевски, Скопје. (1053)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Гошев, Скопје. (1054)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Сеткија Хусмани, Скопје. (1055)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Азиз Азизи, Скопје. (1056)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Зенел Аслан, Скопје. (1057)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хири Љамалари, Скопје. (1058)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Јованче Смилевски, Скопје. (1059)
- Свидетелства за V и VI одделение, издадени од Основното училиште „Димитар Влахов“ — Скопје на име Слободан Симев, Скопје. (1060)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Садик Рамадани, Скопје. (1061)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анѓа Најдовска, Скопје. (1063)
- Работна книшка издадена од Бјело Поље на име Фехо Махмутовиќ, Скопје. (1064)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангеле Костов, Скопје. (1065)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Драгица Богданиќ, Скопје. (1066)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Арсо Кутузовски, Скопје. (1067)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Светлана Д. Крстевска, Скопје. (1068)
- Воена книшка издадена од Марибор на име Сезаир Мефаил, Скопје. (1069)
- Диплома за завршен испит издадена од УЗУС „Димитар Влахов“ — Скопје на име Стана Митровиќ, Скопје. (1070)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Доче Пешов, Скопје. (1071)
- Диплома за завршен испит издадена од фармацевтска средна школа во Скопје на име Суџа Богоевска, Скопје. (1072)
- Здравствена легитимација бр. 118774, издадена од Скопје на име Жанет Живиќ, Скопје. (1073)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Гоце Делчев“ С. Гор. Лисиче на име Ванчо Петковски, Скопје. (1074)
- Ученичка книшка издадена од Училиштето „Гоце Делчев“ — Гор. Лисиче на име Северџан Салијевски, Скопје. (1075)
- Индекс бр. 10159, издаден од Правни факултет — Скопје на име Павле Петковски, Скопје. (1076)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зорица Илиевска, Скопје. (1077)
- Работна книшка издадена од Прилеп на име Мирко Србиновски, Скопје. (1078)
- Слободна карта издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Виолета Стојаноска, Скопје. (1079)
- Воена здравствена легитимација бр. 352, издадена од Воени отсек — Скопје на име Станимир Живковиќ, Скопје. (1080)
- Ученичка книшка од VI одделение, издадена од Основното училиште „Моша Пијаде“ — с. Дуње на име Ристе Ристевски, с. Вепрчани, Битола. (1081)
- Свидетелство за завршено основно образование, издадено од Основното училиште за возрасни „А. С. Макаренко“ — Скопје на име Хамзи Самакова, Скопје. (1459)
- Свидетелство за завршено основно образование, издадено од Основното училиште за возрасни „А. С. Макаренко“ — Скопје на име Раиф Сејди, Скопје. (1460)
- Ученичка книшка за I година, издадена од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Биљана Гелевска, Скопје. (1461)
- Индекс бр. 15713, издаден од Педагошката академија во Скопје на име Елмаз Мјаку, Скопје. (1462)
- Воена книшка издадена од Загреб на име Трајче Г. Трајковски, Скопје. (1463)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Андрија Петрушевски, Скопје. (1464)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Драгица Механџиева, Скопје. (1465)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Иво Рибар Јола“ во с. Табановце, Куманово на име Љубица Петковска, Скопје. (1466)
- Воена книшка издадена од Прокупље на име Симеон Илија Стојковски, Скопје. (1467)
- Индекс бр. 7269, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Драган Кацарски, Скопје. (1468)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Живко Брајковски“, на име Марика Тодорова, Скопје. (1469)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Алекса Дишиќ, Скопје. (1470)
- Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Бранко Јовановски, Скопје. (1471)
- Ученичка книшка за I година, издадена од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Живко Неџановски, Скопје. (1472)
- Ученичка книшка за V одделение, издадена од Основното училиште „Јане Сандански“ — Скопје на име Снежана Златева, Скопје. (1473)
- Свидетелство за положен завршен испит, издадено од ЕМУЦ „Никола Тесла“ — Скопје на име Младен Колев, Скопје. (1474)
- Воена книшка издадена од Тиват на име Сетки Идризи, Скопје. (1475)
- Свидетелство за III година, издадено од АСУЦ — Скопје на име Вранислав Јорџиќ, Скопје. (1476)
- Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Александар Мојсиевски, Скопје. (1477)
- Воена книшка издадена од Цеље на име Станко Бобниќ, Скопје. (1478)
- Воена книшка издадена од Сињ на име Сабедин Салиевски, Скопје. (1479)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Санџе Урдаревски“ с. Вразда на име Ѓорѓи П. Шолиевски, Скопје. (1480)
- Свидетелство за II година, издадено од УЗУС „Димитар Влахов“ — Скопје на име Румена Фотиновска, Скопје. (1481)
- Свидетелство за завршено осумгодишно училиште, издадено од Училиштето „Иво Рибар Јола“ — Скопје на име Иван Јосип Новак, Скопје. (1482)

- Свидетелство за II година, издадено од Економското училиште „Моша Пијаде“ — Скопје на име Елица Секулова, Скопје. (1483)
- Свидетелство од IV одделение на име Цека Ферид, ул. „Витолска“ бр. 6, Тетово. (1484)
- Свидетелство од осумгодишно училиште на име Сафет Муслиу, с. Форино, Гостивар. (1485)
- Сообраќајна книшка бр. 4520 на име Есад Емрулаи, с. Речане, Гостивар. (1486)
- Возачка дозвола бр. 3493 на име Есад Емрулаи, с. Речане, Гостивар. (1487)
- Пасош бр. МА-316572 на име Милан Чатлески, ул. „Моша Пијаде“ бр. 2 Прилеп. (1488)
- Свидетелство од IV клас, издадено од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Зоран Горески, ул. „Орде Чопела“ бр. 9, Прилеп. (1489)
- Здравствена воена книшка на име Пара Ангелеска, с. Забрчани, Прилеп. (1490)
- Ученичка книшка издадена од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Љиљана Павлеска, ул. „С. Апостолоски“ бр. 19, Прилеп. (1491)
- Свидетелство за I и II клас, издадени од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Гоце Момировски, ул. „Марксова“ бр. 160, Прилеп. (1492)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Н. Тесла“ с. Дупјачани на име Ице Војнески, с. Десово, Прилеп. (1493)
- Ученичка книшка од III клас гимназија на име Владо Пликовац, ул. „Браќа Ламески“ бр. 29а, Прилеп. (1494)
- Воена книшка на име Шакир Расима Рамадани, с. Отља, Куманово. (1495)
- Свидетелство од II година хемиско училиште на име Марија Станкова, с. Стојаково, Т. Велес. (1496)
- Свидетелство за II година хемиско училиште на име Петре Ристов, Хемиски интернат, Т. Велес. (1497)
- Свидетелство за VIII одделение на име Новак Костовски, с. Чашка, Т. Велес. (1498)
- Диплома за завршена гимназија на име Даут Ферати, с. Мала Речица, Тетово. (1499)
- Свидетелство за завршено основно училиште на име Мурати Нијази, с. Каменјане, Тетово. (1500)
- Свидетелство за V одделение на име Валидин Цемаили, с. Каменјане, Тетово. (1501)
- Свидетелство од V одделение на име Нешфет Шерифи, с. Каменјане, Тетово. (1502)
- Земјоделска здравствена книшка на име Рамиз Шерифи, с. Стримница, Тетово. (1503)
- Работна книшка издадена од Суботица на име Боја Медик, с. Баница, Гостивар. (1504)
- Сообраќајна дозвола на име Мухамед Кериманифи, ул. „ЈНА“, Гостивар. (1505)
- Ученичка книшка за завршено VII одделение, издадена од Централното основно училиште „Мирче Ацев“ — с. Вирче на име Ранка Спасевска, ул. „Н. Карев“ бр. 22, Делчево. (1506)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љубица Мицеска, ул. „Мирче Ацев“ бр. 75, Прилеп. (1507)
- Работна книшка на име Јаким Давитковски, Кр. Паланка. (1508)
- Свидетелство за I, II и III година на име Тоде Змејковски, ул. „Кр. Мисирков“ Т. Велес. (1509)
- Свидетелство за VI одделение на име Целал Адили, с. Каменјане, Тетово. (1510)
- Свидетелство од V одделение на име Целал Адили, с. Каменјане, Тетово. (1511)
- Свидетелство од VIII одделение на име Љубинка Магариштарска, с. Будинарци, Берово. (1512)
- Работна книшка на име Асан Зимбери, с. Бедиње, Куманово. (1513)
- Воена книшка на име Петко Ристо Огњанов, ул. „В. Калајдиска“ бр. 18, Неготино. (1514)
- Лична карта на име Халил Хасани, с. Требош, Тетово. (1515)
- Свидетелство за I клас економско училиште на име Верица Андоновска, ул. „Гито Михајловски“ бр. 9—3/18, Скопје. (1516)
- Свидетелство за висококвалификуван работник на име Стојан Новески, ул. „Средно Нерези“ бр. 906, Скопје. (1517)
- Свидетелство од IV клас, издадено од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Ристо Трајкоски, ул. „Б. Ружето“ Прилеп. (1518)
- Свидетелство за II клас економско училиште на име Драган Арначевски, ул. „Л. Наков“ бр. 28, Куманово. (1519)
- Ученичка книшка на име Нада Петрова, Осиек. (1520)
- Ученичка книшка на име Лазо Петров, с. Спанчево, Кочани. (1521)
- Свидетелство за завршен II клас хемиско училиште на име Зоран Тодоров, ул. „Коле Цветков“ бр. 33, Т. Велес. (1522)
- Свидетелство за IV одделение на име Месут Мустафи, с. Вратница, Гостивар. (1523)
- Ученичка книшка на име Беби Сејдини, с. Неготино, Гостивар. (1524)
- Свидетелство за VIII одделение на име Весна Јанкова Зафирова, Винаца. (1525)
- Свидетелство на име Киро Крстовски, с. Стар Истевник, Делчево. (1526)
- Работна книшка сер. бр. 21649, рег. бр. 211, издадена од Кратово на име Митко Даскалов, с. Катланово, Скопје. (1527)
- Ученичка книшка издадена од Трговското училиште во Прилеп на име Томислав Дамески, ул. „Ленин“ бб, Прилеп. (1528)
- Диплома од гимназија на име Игбал Ибраими, Тетово. (1529)
- Работна книшка на име Трајко Шоклароски, ул. „Г. Петров“ бр. 33/9, Тетово. (1530)
- Свидетелство од VI и VII на име Арун Есати, с. Порој, Тетово. (1531)
- Свидетелство за осмолетка на име Целин Адеми, ул. „Полог“ бр. 27, Тетово. (1532)
- Возачка дозвола на име Казимеж Карпиак, ул. „Гоце Делчев“ бр. 3а/2, Гостивар. (1533)
- Свидетелство за II клас гимназија на име Трајанка Петковска, ул. „Ристе Ристески“ бр. 16, Прилеп. (1534)
- Свидетелство за V одделение на име Азем Љуџифи Несими, с. Челопек, Тетово. (1535)
- Свидетелство за VIII одделение на име Шабан Зејнули, с. Желино, Тетово. (1536)
- Свидетелство од VI одделение на име Душанка Трајковска, с. Челопек, Тетово. (1537)
- Свидетелство за VII одделение на име Живана Трајковска, с. Челопек, Тетово. (1538)
- Свидетелство за VI одделение на име Стојка Јовановска, с. Милетино, Тетово. (1539)
- Свидетелство за VI одделение на име Абдулким Ејуп Хусеини, с. Челопек, Тетово. (1540)
- Свидетелство на име Сабедин Амети, с. Раковец, Тетово. (1541)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „М. Пијаде“ — Прилеп на име Владо Стојановски, с. Рилево, Прилеп. (1542)
- Воена книшка издадена од Даниловград на име Никола Трајковски, ул. „М. Козар“ бр. 10, Прилеп. (1543)
- Свидетелство од VI одделение на име Моравка Личеновска, ул. „М. Пијаде“ бр. 6, Кр. Паланка. (1544)
- Оружен лист бр. 873, издаден од ОВР — Брод на име Боге Јовановски, с. Крапа, М. Брод. (1545)
- Свидетелство за II година економско училиште на име Сава Крнинова, ул. „Солунска“ бр. 27, Т. Велес. (1546)
- Свидетелство за II година стопанско училиште на име Спироски, ул. „Мирка Гинова“ бр. 9, Т. Велес. (1547)
- Свидетелство од V одделение на име Весел Синани, с. Речане, Гостивар. (1548)
- Возачка дозвола на име Ацо Аврамовски, с. Бруток, Гостивар. (1549)
- Возачка дозвола на име Јаја Мустафаи, ул. „М. Чеде Филиповски“, бр. 212, Гостивар. (1550)

- Ученичка книшка на име Бесир Имери, с. Чеграње, Гостивар. (1551)
- Свидетелство на име Етем Азири, с. Беловиште, Гостивар. (1552)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Работнички универзитет — Кочани на име Митко Јанкуловски, с. Блатец, Винаца. (1553)
- Возачка дозвола на име Абдиламит Фаризи, ул. 3, згр. 70/37 Битола. (1554)
- Свидетелство за VIII одделение на име Стојмен Стојчев, с. Иванковци, Т. Велес. (1555)
- Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „М. М. Брицо“ — Делчево на име Војо Смилевски, с. Разловци, Делчево. (1556)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Драги Цветков, с. Свегор, Делчево. (1557)
- Свидетелство за завршено индустриско училиште „Р. Р. Ричко“ — во Прилеп на име Ѓорѓи Јорданоски, ул. „М. Јосифоска“ бр. 12, Прилеп. (1558)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето во М. Брод на име Крсто Путески, ул. „11 октомври“ бр. 168, Прилеп. (1559)
- Воена книшка на име Љубомир Коста Пешевски, ул. „ЈНА“ бр. 42, Куманово. (1560)
- Свидетелство за II година, издадено од СБУ „Моша Пијаде“ — на име Снежана Трајчевска, ул. „Хр. Карпош“ бр. 135, Куманово. (1561)
- Свидетелство за III година, издадено од СБУ „Моша Пијаде“ — на име Лили Величковска, ул. „11 Октомври“ бр. 78/18, Куманово. (1562)
- Свидетелство од I клас гимназија на име Мирјана Манчева, ул. „Енгелсова“ бр. 13, Т. Велес. (1563)
- Свидетелство за I и III клас гимназија на име Ленче Панова, ул. „Марксва“ бр. 18, Т. Велес. (1564)
- Свидетелство за VIII одделение на име Биљана Андова, ул. „Владимир Назор“ бр. 62, Т. Велес. (1565)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Ирадије Зибери, с. Желино, Тетово. (1566)
- Свидетелство за I година на име Неџат Абдиу, с. Каменјане, Тетово. (1567)
- Свидетелство за II година на име Даут Ферати, с. М. Речица, Тетово. (1568)
- Свидетелство за III клас гимназија на име Даут Ферати, с. М. Речица, Тетово. (1569)
- Свидетелство од III клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Љиљана Савиќ, ул. „Борис Кидрич“ бр. 42, Тетово. (1571)
- Лична карта на име Јакип Казими, Тетово. (1572)
- Свидетелство за III клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Сабеддин Зекири, ул. „Р. Цониќ“ бр. 68, Тетово. (1573)
- Свидетелство на име Дервиш Сејдини, с. Беловиште, Гостивар. (1574)
- Лична карта на име Фуат Муслиу, ул. „ЈНА“ бр. 222, Гостивар. (1575)
- Ученичка книшка на име Гордана Милојкоска, ул. „Мара Угринова“ Гостивар. (1576)
- Возачка дозвола бр. 2968 на име Љутви Нуредини, с. Вруток, Гостивар. (1577)
- Свидетелство за II година гимназија на име Нестор Филиповски, с. Зубовце, Гостивар. (1578)
- Воена книшка издадена од В. П. — 4519/17 — Битола на име Глигор Ѓ. Миловски, с. Митрашинци, Берово. (1579)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ленка Иваноска, с. Долгаец, Прилеп. (1580)
- Здравствена книшка на име Ѓорѓија Илиески, ул. „Октомвриска“ бр. 81, Прилеп. (1581)
- Свидетелство за III година на име Грета Ристеска, ул. „Браќа Бешировски“ бр. 9, Прилеп. (1582)
- Работна книшка на име Оливера Каранфиловска, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 16, Куманово. (1583)
- Свидетелство од III година, издадено од ХТТУ — Т. Велес на име Лилјана Антова, хемиски интернат Т. Велес. (1584)
- Свидетелство за I година на име Зоран Тодоров, ул. „К. Цветков“ бр. 33, Т. Велес. (1585)
- Свидетелство за I година на име Момчило Темелковски, с. Сујаклари, Т. Велес. (1586)
- Свидетелства од I, II и III година индустриско училиште на име Султана Ангелова, ул. „Д. Влахов“ бр. 82, Винаца. (1587)
- Воена книшка издадена од Врање на име Томислав Илиќ, Скопје. (1590)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Томислав Илиќ, Скопје. (1591)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Тасева Марија, Скопје. (1592)
- Ученичка книшка за II одделение, издадена од Основното училиште „Ѓ. Петров“ во Ѓ. Петров на име Оливера Митревска, Скопје. (1593)
- Воена книшка серија АГ бр. 14459 издадена од Скопје на име Мирко Стојановски, Скопје. (1594)
- Свидетелство за II година издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Михајло Ивановски, Скопје. (1595)
- Свидетелство за II година издадено од Техничко дрвопреработувачко училиште „Трајко Бошковски — Тарџан“ во Прилеп на име Славко Дончевски, с. Десово, Прилеп. (1596)
- Ученичка книшка за II година, издадена од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Стефан Ивановски, Скопје. (1597)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Рајко Жинзифов“ — Скопје на име Зилбихар Фера, Скопје. (1598)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Ружди Амети, Скопје. (1599)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Весим Али, Скопје. (1600)
- Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Индустриското училиште „Коце Металец“ — Скопје на име Ѓорѓија Дамјановски, Скопје. (1601)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Љубо Аврамовски, Ѓ. Петров. (1602)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Мирко Томовски, Скопје. (1603)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Џафер Рамука, Скопје. (1604)
- Воена здравствена легитимација издадена од Ковињ на име Александар Јанковиќ, Скопје. (1605)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Оливера Миловановиќ, Скопје. (1606)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Сетки Љатиџи, Скопје. (1607)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Милан Белов, Скопје. (1608)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“ — Ѓ. Петров на име Зоран Цаневски, Ѓ. Петров. (1609)
- Свидетелство за положен завршен испит, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“ — високоградба во Скопје на име Методија Б. Анастасовски, Винаца. (1610)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Еззија Салијевиќ, Скопје. (1611)
- Воена книшка издадена од Плоче на име Сејфула Етиш, Скопје. (1612)
- Свидетелство за IV клас, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“, на име Панче Манев, Скопје. (1613)
- Воена книшка издадена од Панчево на име Миланчо Александар Јордановски, Скопје. (1614)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Крумислав Костовски, Скопје. (1615)
- Ученичка книшка за I година, издадена од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Таса Танеска, Скопје. (1616)
- Воена книшка издадена од Тузла на име Лим Аслани, Скопје. (1617)
- Ученичка книшка за II клас, издадена од Економското училиште „Моша Пијаде“ — Куманово на име Дајана Тодоровска, ул. „Ѓ. Прличев“ бр. 3, Куманово. (1618)

- Работна книшка на име Мустафа Сами, с. Ју-  
каре, Куманово. (1619)
- Работна книшка на име Сулие Рафис, с. Јука-  
ре, Куманово. (1620)
- Свидетелство за III клас гимназија на име Аке-  
рамин Иџази, ул. „И. Р. Јола“ бр. 353, Тетово.  
(1621)
- Здравствена легитимација на име Агим Имери,  
с. Д. Лешница, Тетово. (1622)
- Свидетелство за осумгодишно образование на  
име Марин Силџаноски, Гостивар. (1623)
- Свидетелство на име Али Муаметамин, с. Г.  
Баница, Гостивар. (1624)
- Свидетелство од IV одделение на име Емри Ра-  
мадани, с. Веловиште, Гостивар. (1625)
- Свидетелство од VII одделение на име Џабир  
Јакуши, с. Чајле, Гостивар. (1626)
- Свидетелство од I година, издадено од Еко-  
номското училиште „Кузман Јосифовски — Питу“  
— на име Елизабета Милошеска, кеј „9 септември“  
бр. 6/9, Прилеп. (1627)
- Свидетелство од III година издадено од Еко-  
номското училиште „Кузман Јосифовски — Питу“  
на име Елизабета Милошеска, кеј „9 септември“ бр.  
6/9, Прилеп. (1628)
- Свидетелство од III клас, издадено од Економ-  
ското училиште „К. Ј. Питу“ на име Петар Рис-  
тески, ул. „Вл. Талески“ бр. 142, Прилеп. (1629)
- Пасош на име Раде Благоевски, с. Канатларци,  
Прилеп. (1630)
- Свидетелство од III година на име Ружа Мило-  
шеска, ул. „Драги Димески“ бр. 17, Прилеп. (1631)
- Ученичка книшка издадена од Гимназијата „М.  
Ацев“ — Прилеп на име Блага Петреска, с. Ко-  
стинци, Прилеп. (1632)
- Свидетелство од III година хемиско училиште  
на име Вера Велкоска, ул. „Борка Талески“ бр.  
187а, Прилеп. (1633)
- Ученичка книшка издадена од Економското  
училиште „К. Ј. Питу“ — Прилеп на име Мире  
Синадиновски, ул. „Браќа Јамески“ — Прилеп.  
(1634)
- Свидетелство од 1966/67 година на име Милка  
Спиркоска, ул. „Маркова“ бр. 39, Прилеп. (1635)
- Свидетелство од II година, издадено од Економ-  
ското училиште „Моша Пијаде“ — Куманово на  
име Оливер Стојчевски, ул. „Перо Чиче“ бр. 58,  
Куманово. (1636)
- Свидетелство од II клас гимназија, издадено  
од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име  
Решат Алитовски, с. Опаје, Куманово. (1637)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љубе  
Неделков, ул. „В. Назор“ бр. 10, Т. Велес. (1638)
- Свидетелство за IV одделение на име Кита Па-  
нова, ул. „Богдан Каракостов“ бр. 29, Т. Велес.  
(1639)
- Свидетелство од I година, издадено од Училиш-  
тето „Коле Неделков“ на име Кочо Каров, ул. „Н.  
Карев“ бр. 3, Т. Велес. (1640)
- Свидетелство за VIII одделение на име Суза-  
на Димова, ул. „Јовче Чучук“ бр. 70, Т. Велес. (1641)
- Свидетелство за I и II година индустриско учи-  
лиште на име Драги Мирчевски, нас. Керамидна  
бр. 10, Т. Велес. (1642)
- Свидетелство за завршено индустриско училиш-  
те на име Јордан Василев, ул. „Петар Михов“ бр. 2,  
Т. Велес. (1643)
- Свидетелство за I година индустриско училиште  
на име Бошко Стефанов, ул. „Вл. Горев“ бр. 55, Т.  
Велес. (1644)
- Свидетелство на име Ибрахими Муклеме, ул.  
„Јане Сандански“ бр. 9, Тетово. (1645)
- Свидетелство на име Исмет Рамизи, с. Чело-  
лек, Тетово. (1646)
- Свидетелство за II клас гимназија на име Ге-  
зиме Бекири, с. Г. Речица, Тетово. (1647)
- Свидетелство за I клас на име Касам Асани, с.  
Порој, Тетово. (1648)
- Свидетелство за II клас на име Касам Асани,  
с. Порој, Тетово. (1649)
- Свидетелство за III клас на име Касам Асани,  
с. Порој, Тетово. (1650)
- Свидетелство од II клас на име Емин Имери,  
с. Порој, Тетово. (1651)
- Свидетелство од II клас на име Назамедин  
Шабани, ул. „И. Л. Рибар“ бб, Тетово. (1652)
- Свидетелство од II клас на име Кафајете Дер-  
виши, с. Одри, Тетово. (1653)
- Свидетелство за II клас на име Реџеп Жусе-  
ини, ул. „Киевска“ бр. 8, Тетово. (1654)
- Возачка дозвола на име Раиф Деари, с. Цеп-  
чиште, Тетово. (1655)
- Сообраќајна книшка на име Раиф Р. Деари, с.  
Цепчиште, Тетово. (1656)
- Лична карта на име Раиф Р. Деари, с. Цеп-  
чиште, Тетово. (1657)
- Свидетелство од II клас на име Цветат Имери,  
с. Г. Речица, Тетово. (1658)
- Здравствена легитимација на име Џибарет И-  
браими, с. Боговиње, Тетово. (1659)
- Земјоделска здравствена легитимација на име  
Туга Наумоска, с. Саракино, Тетово. (1660)
- Свидетелство за II година на име Сабри Абду-  
лаи, ул. „Ленин“ бр. 53, Тетово. (1661)
- Свидетелство за VI одделение на име Илџази  
Емри, ул. „ЈНА“ бб, Гостивар. (1662)
- Свидетелство од VIII одделение на име Емин  
Курѓиги, с. Дебреше, Гостивар. (1663)
- Свидетелство на име Ремзије Фејзулаи, с. Бе-  
ловиште, Гостивар. (1664)
- Свидетелство за завршено основно училиште на  
име Уззир Бајрами, с. Врапчиште, Гостивар. (1665)
- Свидетелство на име Шине Шерифи, с. Чајле,  
Гостивар. (1666)
- Свидетелство на име Лирије Шерифи, с. Чајле,  
Гостивар. (1667)
- Ученичка книшка за завршен III клас гимна-  
зија, издадена од Гимназијата „М. М. Брицо“ —  
Делчево на име Лилјана Христова, Делчево. (1668)
- Свидетелство за VIII одделение на име Маџа  
Џоневска, ул. „Јане Сандански“ бр. 2, Делчево.  
(1669)
- Ученичка книшка од III клас, издадена од СЕУ  
„Моша Пијаде“ — Куманово на име Љиљана Ор-  
девска, ул. „Иво Рибар Јола“ бб, Куманово. (1670)
- Свидетелство од VII одделение на име Хисен  
Зуљкуфли Есаги, с. Пршовце, Тетово. (1671)
- Свидетелство од VII одделение на име Лепо-  
сава Сотироска, ул. „Злате Дамјановски“ бр. 12,  
Гостивар. (1672)
- Свидетелство од VIII одделение на име Зендели  
Абдие, с. Вруток, Гостивар. (1673)
- Ученичка книшка од I година економско учи-  
лиште на име Минире Мифтари, ул. „Правда Спа-  
совска“ бр. 19а, Куманово. (1674)
- Свидетелство од II година, издадено од УЗЗ  
„Перо Наков“ — Куманово на име Зоре Стојанов-  
ски, ул. „Климент Охридски“ бр. 12, Куманово.  
(1675)
- Свидетелство за VII одделение на име Осман  
Ризвани, с. Боговиње, Тетово. (1676)
- Свидетелство за IV одделение на име Селман  
Даути, с. Каменјане, Тетово. (1677)
- Свидетелство за IV одделение на име Шуајиб  
Иџази, с. Синичане, Тетово. (1678)
- Ученичка книшка за VII одделение на име Ка-  
зим Казима, с. Боговиње, Тетово. (1679)
- Свидетелство од III клас гимназија на име Аб-  
дула Џабири, с. М. Речица, Тетово. (1680)
- Свидетелство на име Мевлуде Селмани, ул. „Бо-  
рис Кидрич“ бр. 180, Гостивар. (1681)
- Свидетелство од VI одделение на име Вебије  
Рамадани, с. Веловиште, Гостивар. (1682)
- Свидетелство од I клас гимназија на име Да-  
фина Јангел Предорска, с. Смојмирово, Берово.  
(1683)
- Воена книшка на име Ѓорѓи Методија Лозанче,  
ул. „Солунска“ бр. 226, Битола. (1684)
- Свидетелство за I клас техничко училиште на  
име Мирјана Шаркоска, ул. „7 бригада“ бр. 15а,  
Битола. (1685)

## КОНКУРСИ

Врз основа на член 17 од Правилникот за са-моуправување и работни односи, а во врска со Одлуката на работната заедница за пополнување на слободните работни места, Конкурсната комисија на Работната заедница на Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

- I. а) самостоен советник за прописи од областа на организацијата на правосудството и казненото право;
  - б) самостоен советник за прописи од областа на општествено-политичкиот систем;
  - в) самостоен советник за прописи од областа на финансирањето, кредитниот и монетарниот систем; и
  - д) самостоен советник за редигување на закони и други прописи.
- II. а) советник за прописи од областа на социјалното осигурување, социјалната заштита и општествените дејности;
  - б) советник за прописи од областа на граѓанското и управното право.
- III. а) стручен соработник за прописите од областа на стопанството.
- IV. а) приправник.
  - V. а) дактилограф I-а или I-б класа.

Кандидатите треба, покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- I. а, б, в и д — 1. да е дипломиран правник,
  2. да има работно искуство од најмалку 15 години на законодавни или други нормативни работи од соодветните области и да покажал стручност за вршење на тие работи.
- II. а) и б) — 1. да е дипломиран правник,
  2. да има работно искуство од најмалку 7 години или 5 години на законодавни или нормативни работи и да покажал стручност за вршење на работите од ова работно место.
- III. а) — 1. да е дипломиран правник со положен стручен испит.
- IV. а) — 1. да е дипломиран правник.
- V. а) — 1. да има положен испит I-а или I-б класа.

Со кандидатите под број I. до IV. ќе се обави разговор во врска со работите што ги вршеле, а за кандидатите под број V. ќе се изврши соодветна проверка.

Пријавите со биографските податоци и податоците за досегашната работа се поднесуваат во рок од 8 дена од денот на објавувањето на конкурсот до Конкурсната комисија на Работната заедница на Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Нов Белград, СИБ — I, улица „Булевар Лењина“ бр. 2.

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе бидат писмено известени во рок од 8 дена.

Стан не е обезбеден.

(170)

Врз основа на Одлуката на Советот на работната заедница од 16 јуни 1976 година, Деловното здружение за лозарство, винарство, градинарство и овоштарство „МАКЕДОНИЈА ВИНО“ експорт-импорт — Скопје,

распишува

### КОНКУРС

за избор на стипендисти од студентите на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје

1. Еден студент на прва година на Филолошкиот факултет — група англиски јазик и литература, и
2. Еден студент на втора година на Правниот факултет.

Кон молбите кандидатите треба да приложат: Уверение од Факултетот дека се редовни студенти на соодветната година на студии.

Кандидатите, молбите и другите документи ги доставуваат на адреса: „Македонија вино“ Скопје, „Железничка“ 25, пошт. фах 419.

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (172)

Советот на Високата музичка школа во Скопје, врз основа на својата одлука, донесена на 28 мај 1976 година,

распишува

### КОНКУРС

за избор на еден наставник во сите звања, во постојан работен однос на неодредено време по предметот: Пијано — главен предмет на Одделот за пијано.

Настап на работа од 1 октомври 1976 година.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од Законот за високото образование на СРМ. Покрај пријавата, таксирана со два динари, кандидатите поднесуваат диплома за завршен факултет, академија односно висока музичка школа и кратка биографија.

Предимство имаат кандидатите со објавени научни или стручни трудови, уметничка и педагошка дејност од својата специјалност.

Молбите со документите во три примероци се поднесуваат до секретаријатот на ВМШ, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (171)

Советот на ООЗТ Стоматолошки оддел при Медицинскиот факултет — Скопје

распишува

### КОНКУРС

за пополнување едно работно место — лекар специјалист по максило-фацијална хирургија

Покрај општите услови предвидени со законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да е лекар специјалист по максило-фацијална хирургија;

— да приложи потврда дека се служи со еден од светските јазици.

Молбите со потребните документи за исполнување на условите се доставуваат до ООЗТ Стоматолошки оддел при Медицинскиот факултет, преку архивата на работната заедница — Заеднички служби.

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ  
— СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а  
**К О Н К У Р С**

за реизбор и избор на работно место:

— Еден наставник во звањето вонреден или редовен професор по предметот Млекарство.

Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, потврда за регулирана воена обврска, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (174)

СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО  
СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а  
**К О Н К У Р С**

а) За избор на еден наставник по предметот Шумарска фитопатологија во звањето вонреден или редовен професор;

б) За избор на еден наставник по предметот Шумарска ентомологија во звањето доцент или вонреден професор;

в) За избор на еден наставник по предметот Механизација во шумарството во сите звања.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (175)

247. Одлука за утврдување престанок на функцијата член и за именување членови на Универзитетскиот совет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје 571
248. Одлука за престанок на функцијата член и за именување член на Советот на Електромашинскиот факултет во Скопје 571
249. Одлука за престанок на функцијата членови и за именување членови на Советот на Болницата за нервни и душевни болести во Бардовци — — — — — 572
250. Одлука за именување членови на Советот на Радио-телевизија Скопје — — — — — 572
251. Одлука за избор на членови на одбори на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 573
252. Одлука за избор на членови на одборите на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 573
253. Одлука за начинот на формирање на цените за јужно овошје, свежо овошје и свеж зеленчук во прометот — — — — — 573
254. Одлука за начинот на формирањето на цените на одделни прехранбени производи во прометот на големо — — — — — 574
255. Одлука за начинот на формирање на цените за прехранбени производи во прометот на мало — — — — — 575
256. Решение за утврдување престанување на функцијата претседател и членови и за именување на претседател и членови на Советот за извршување на кривичните санкции при Републичкиот секретаријат за правосудство — — — — — 575
257. Решение за имснување членови на Конкурсната комисија за реизбор на директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје — — — — — 576
258. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на работници во органите за внатрешни работи што имаат својство на овластени службени лица — — — — — 576
259. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 39/75 од 2 јуни 1976 година — — — — — 576
260. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 91/75 од 25 мај 1976 година — — — — — 577
261. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 131/75 од 2 јуни 1976 година — — — — — 582

**СОДРЖИНА**

	Страна
240. Закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација — — —	569
241. Закон за изменување на Законот за надоместок на негативните курсни разлики по заемот на Меѓународната банка за обнова и развој за извршување на Општојугословенскиот земјоделски проект	569
242. Одлука за Завршната сметка на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1975 година — — — — —	570
243. Одлука за престанок на функцијата судија во Окружниот суд — Скопје — — —	570
244. Одлука за разрешување и избор на член на Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	570
245. Одлука за именување заменици на јавниот обвинител на Македонија и заменици на окружните јавни обвинители — — — — —	570
246. Одлука за престанување на функцијата заменик на окружниот јавен обвинител во Скопје — — — — —	571
<b>Општествени договори и самоуправни спогодби</b>	
258. Самоуправна спогодба за заеднички основи и мерила за стекнување на доходот и распределба на средствата за лични доходи во основните организации и работните заедници од областа на јавното информирање — печатот, радиото и телевизијата во СРМ — — — — —	582
<b>Исправка на Општествениот договор за висината и движењето на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка во општините во 1976 година — — — — —</b>	
<b>Општи акти на самоуправните интересни заедници</b>	
259. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување Листата на готовите лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на заедниците на здравственото осигурување на работниците односно земјоделците — — — — —	592
260. Одлука за утврдување стапки на придонес за станбена изградба — — — — —	593